

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

Hristijan Todorovski Karposh, 5 1000 Shkup, Тел.+389 76 302 205, +389 75 225 885
Христијан Тодоровски Карпош, 5 1000 Скопје
zahirbectes@gmail.com zbekteshi@yahoo.com

KOMUNA E
ÇAIRIT



ОПШТИНА
ЧАИР

ÇAYIR BELEDİYESİ

STATUT I KOMUNËS ÇAIR - tekst i spastruar
СТАТУТ НА ОПШТИНА ЧАИР - пречистен текст

Круетарë i Komisionit për Statut
Претседател на Коисијата за Статут

м-р. Zahir Bekteshi

Në bazë të Nenit 36, paragrafi 1 , pika 1 nga Ligji për Vetqeverisje Lokale („ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë „ num.5 nga 29 janar 2002) , Vendimit Statutar për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës Çair („Fleta zyrtare e Komunës Çair „, num. 10/2007 nga 08.qershor 2007), Vendimit Statutar për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës Çair („Fleta zyrtare e Komunës Çair „, num. 14 / 2013 nga 03.gusht 2013), Statutar për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Komunës Çair („Fleta zyrtare e Komunës Çair „, num. 09/2017 nga 07.gusht 2017), dhe Konkluzionin e Këshillit të Komunës Çair nga mbledhja e 68 e Këshillit të komunës Çair e mbajtur me 03.gusht 2017 , Komisioni për Statut e Komunës Çair në mbledhjen e saj të rregullt të pestë (5) e mbajtur me **17.gusht.2017** pregaditi:

ТЕКСТ I SPASTRUAR

STATUT të Komunës Çair – Shkup

I.DIZPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1

Me këtë Statut rregullohen kufijtë dhe kompetencat e Komunës, të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të Këshillit, kompetencat e kryetarit, aktet të cilat i sjellin organet e komunës, mënyrat e pjesëmarrjes së drejtëpërdrejtë të qytetarëve në vendimarrjet e komunës, pronësi dhe finansimi i komunës, vetëqeverisja vendore e komunës, informimi i qytetarëve, mënyra dhe procedura për përcaktimin dhe përdorimin e stemës dhe flamurit të komunës si dhe Çështje tjera me domethënje për komunën.

Neni 2

Komuna Çair –Shkup(në tekstin e mëtutjeshëm Komuna) është njësi e vetëqeverisjes lokale, në të cilën qytetarët e realizojnë të drejtën e vetëqeverisjes lokale. E drejta e vetëqeverisjes lokale realizohet nëpërmjet përfaqësuesve në organet e komunës dhe në organet e Qytetit të Shkupit si njësi e veçantë e vetëqeverisjes lokale dhe me pjesëmarrjen direkte të qytetarëve në vendimin, në mënyrë dhe procedurë të caktuar me ligj.

Согласно член 36 , став 1 , точка 1 од законот за Локална Самоуправа ("Службен Весник на Република Македонија " бр.5 од 29 јануари 2002 год.), Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Чаир („Службен Гласник на Општина Чаир „, бр.10/2007 од 08.јуни.2007) , Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Чаир („Службен Гласник на Општина Чаир „, бр.14/2013 од 03.октомври.2013), Статутарна Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Чаир („Службен Гласник на Општина Чаир „, бр.9/2017 од 07.август.2017) и Заклучокот на Советот на Општина Чаир од 68-таседница на Советот на Општина Чаир одржана на 03.08.2017, Комисијата за Статут на Општина Чаир на својата редовна пета (5)-та седница одржана на **17.август.222017** изготви :

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА

СТАТУТ на Општина Чаир - Скопје

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Статут се уредуваат границите и надлежностите на Општината, правата и должностите на членовите на Советот, надлежностите на градоначалникот, актите што ги донесуваат органите на општината, лиците на непосредно учество на граѓаните во одлучувањето на општината, сопственоста и финансирањето на општината, месната самоуправа во општината, информирањето на граѓаните, начинот и постапката за утврдување и употреба на грбот и знамето на општината како и други прашања од значење за општината.

Член 2

Општината Чаир-Скопје (во понатамошниот текст Општината) е единица на локалната самоуправа, во која граѓаните го остваруваат правото на локалната самоуправа. Правото на локална самоуправа се остварува преку претставници во органите на општината и со непосредно учество на граѓаните во одлучувањето, на начин и постапка утврдени со закон.

Neni 3

Rajoni i Komunës është i caktuar me Ligj. Kufiri i Komunës Çair fillon prej Bulevardi “Nikola Karev” te hyrja e kazermës “Ilinden” deri te kryqëzimi në rrugën “Sllavej Planina”, vazhdon për rrugën “Sllavej Planina” del në rrugën “Samoilova”, kthen para kompleksit të përmendoreve të “Shën Spasit” për rrugën “Llazo Tanev”, vazhdon për rrugën “Podgradec” deri te mbikaluesën (urën) “Goce DelÇev”, kthen majtas përgjatë bul.”Goce DelÇev” deri te kryqëzimi në bul.”Kërste Misirkov”, kthen në veri për bul. “Kërste Misirkov” deri te hyrja e univerzitetin “Shën Qirili dhe Metodi”, vazhdon për rrethojën veriore të univerzitetit “Shën Qirili dhe Metodi”, deri te bul.”Nikolla Karev”, deri te kryqëzimi në rrugën “Bellasica”(trekëndëshi mes komunave Çair, Qendër dhe Gazi Babë) kalon nën kompleksin e fakultetit të shkencave Matematiko - Natyrore dhe lëvizë për kufirin lindor të park – malit “Gazi Babë ” deri te qendra për deratizim (trekëndëshi mes komunave Çair , Butel dhe Gazi Babë) kthen në lindje për bul.”Hristijan T. Karposh” te kryqëzimi në rrugën “Brigada e Dytë Maqedonase ”, vazhdon në jug të rrugës “Brigada e Dytë Maqedonase ”, te trekëndëshi i komunave Çair, Butel dhe Karposh, vazhdon në jug për rrethojën veriore të kazermës “ Ilinden” deri te kryqëzimi në bul.” Nikolla Karev ” para hyrjes në kazermën “Ilinden”.

Neni 4

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë, të cilët kanë venqëndrim të përhershëm të jetesës në regjionin e komunës, janë banorë të Komunës Çair-Shkup.

Neni 5

Komuna është person juridik.

Neni 6

Selia e Komunës është në Shkup në Rr.”Hristijan Todorovski Karposh” Num. 5 - 1000 Shkup.

Neni 7

Komuna ka të drejtë pronësie.

Neni 8

Komuna ka stemë dhe flamur të cilët janë të caktuar me vendime të posaçme të Këshillit të Komunës.

Neni 9

Komuna ka vulë me formë rrethore me diametër gjer më 30 milimetra, në mesin e së cilit gjindet stema e Komunës dhe në tehet e së cilës është

Член 3

Подрачјето на Општината е утврдено со Закон. Границата на Општината Чаир започнува од булеварот “Никола Карев” кај влезот на касарната “Илинден” и се движи по булеварот на исток до крстосницата со улица “Славеј Планина”, продолжува по улицата “Славеј Планина”, излегува на улицата “Самоилова”, свртува пред споменичкиот комплекс “Св. Спас” по улицата “Лазо Танев”, продолжува по улицата “Подградец” до надвозникот на булеварот “Гоце Делчев”, свртува лево по булеварот “Гоце Делчев” до крстосницата со булеварот “Крсте Мисирков”, свртува на север по булеварот “Крсте Мисирков” до влезот на универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, продолжува по северната ограда на универзитетот “Св. Кирили Методиј” до булеварот “Никола Карев”, свртува на исток по булеварот “Никола Карев” до крстосницата со улицата “Беласица” (троеѓа меѓу општините Чаир, Центар и Гази Баба) минува под комплексот на Природно-математичкиот факултет и се движи по западната граница на парк-шумата “Гази Баба” до центарот за дератизација (троеѓа меѓу општините Чаир, Бутел и Гази Баба) свртува на север по булеварот “Христијан Тодоровски-Карпош” до крстосницата со улицата Втора Македонска Бригада, продолжува на запад по улицата “Втора Македонска Бригада” до троеѓата на општините Чаир, Бутел и Карпош, продолжува на југ по источната ограда на касарната “Илинден” до крстосницата со булевар “Никола Карев” пред влезот на касарната “Илинден”.

Член 4

Граѓаните на Република Македонија, кои имаат постојано место на живеење на подрачјето на општината, се жители на Општина Чаир - Скопје.

Член 5

Општината е правно лице.

Член 6

Седиштето на Општината е во Скопје на ул. ”Христијан Тодоровски Карпош” бр. 5 -1000 Скопје.

Член 7

Општината има право на сопственост.

Член 8

Општината има грб и знаме кои се утврдуваат со посебни одлуки на Советот на Општината, во согласност со Закон.

Член 9

Општината има печат со тракалезна форма, во чија средина се наоѓа грбот на Општината и на чии рабови е испишано “Република Македонија -

shkruar "Republika e Maqedonisë-Komuna Çair-Shkup". Vula të cilën e përdorë Këshilli i Komunës, në rendin e dytë e përmban tekstin "Këshilli i Komunës". Vula të cilën e përdorë kryetari, në rendin e dytë e përmban tekstin "Kryetar". Përmbajta e vules nga paragrafi 1,2 dhe 3 të këtij neni është shkruar ne gjuhën dhe shkrimin maqedonas, gjuhën dhe shkrimi shqip dhe gjuhën dhe shkrimin turk

Neni 10

Komuna ka vulë postale në formë drejtkëndëshi me madhësi prej 60 x 30 mm, në të cilën horizontalisht në gjuhën maqedonase dhe shkrimin cirilik, gjuhën shqipe dhe shkrimin latin dhe gjuhën turke dhe alfabetin turk është shkruajtur emri dhe selia e komunës, ndërsa në mes emrit dhe selisë ka hapësirë të lirë për shënimin e numrit të aktit dhe datës së sjelljes së tij ose pranimit.

Neni 11

Komuna ka festën e vet. Festa do të caktohet me vendim të Këshillit të Komunës.

Neni 12

Në Komunë janë të përcaktuara mirënjohjet dhe shpërblimet komunale.

Neni 13

Mirënjohjet nga neni 12 u ndahen bartësve të veprimtarive publike, qytetarëve, shoqatave tregëtare, shërbimeve publike, anëtarëve të organizatave ndërkombëtare dhe asociacioneve, qytetarëve të shteteve tjera për kontribute të veçanta për zhvillimin e komunës ose shprehje për nderim, për zhvillim të bashkëpunimit dhe marrëdhënieve miqësore.

Komuna përcakton edhe shpërblime tjera të saja të cilat ndahen në shenjë falemenderimi për rezultatet e arritura në ekonomi, shkencë, kulturë, art, arsim, shëndetësi, Çështje sociale, zhvillimin e mjedisit jetësor dhe në segmentet tjera të jetës të cilat paraqesin kontribut të veçantë për komunën.

Shpërblimet komunale mund t'ju ndahen edhe personave fizik ose juridik, si dhe organizatave ndërkombëtare dhe asociacioneve dhe përfaqësuesve të tyre.

Neni 14

Në mbledhjet e Këshillit të Komunës, në përdorim zyrtar është gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj kirilik, gjuha shqipe dhe shkrimi i saj dhe gjuha turke dhe shkrimi i saj. Statuti, Vendimet dhe rregullat e tjera të cilët i sjellin organet e Komunës shkruhen dhe shpallen

Opština Čair - Skopje".

Печатот што го употребува Советот на Општината, во вториот ред го содржи текстот: "Совет на Општината".

Печатот што го употребува градоначалникот, во вториот ред го содржи текстот "Градоначалник". Содржината на печатот од став 1, 2 и 3 на овој член е напишана на македонски јазик и писмо, на албански јазик и писмо и на турски јазик и писмо.

Член 10

. Општината има штембил во форма на правоаголник со големина од 60x30 mm, во кој водорамно на македонски јазик и кирилско писмо и албански јазик и латинско писмо и турски јазик и турското писмо е испишан називот и седиштето на општината, а меѓу називот и седиштето има слободен простор за впишување на бројот на актот и датумот на неговото донесување или прием.

Член 11

Општината има празник на Општината. Празникот ќе се утврди со Одлука на Советот на Општината.

Член 12

Во Општината се востановуваат општински признанија и награди.

Член 13

Признанијата од член 12 им се доделуваат на носителите на јавните дејности, граѓани, трговски друштва, на јавни служби, на членови на меѓународни организации и асоцијации, на граѓани на други држави за посебни придонеси за развојот на општината или израз за почит, за развој на соработката и пријателските односи.

Општината определува и други свои награди кои се доделуваат во знак на благодарност за постигнатите резултати во стопанството, науката, културата, уметноста, образованието, здравството, социјалните работи, развојот на животната средина и во други сегменти на животот што претставуваат особен допринос за општината.

Општинските награди може да се доделуваат на физички и правни лица, како и на меѓународни организации и асоцијации и нивни претставници.

Член 14

На седниците на Советот на Општината, во службена употреба е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, албанскиот јазик и неговото писмо и турскиот јазик и неговото писмо. Статутот, Одлуките и другите прописи што ги донесуваат органите на Општината се пишуваат и

në gjuhën maqedonase dhe shkrimin e saj , në gjuhën shqipe dhe në shkrimin e saj dhe në gjuhën turke dhe shkrimin e saj.

Neni 15

Komuna mundet, me vendim të sjellë nga ana e Këshillit të Komunës, të shoqërohet në shoqata në pajtushmëri me ligj.

Neni 16

Komuna bashkëpunon me komunitetet e Republikës, me qytetet e Shkupit dhe me njësitë e vetëqeverisjes lokale të vendeve tjera, si dhe me organizatat ndërkombëtare të bashkësive lokale sidhe anëtarë në organizatat ndërkombëtare të qeverisjes lokale. Komuna, për shkak të realizimit të interesave të përbashkëta dhe kryerjes së punëve të përbashkëta të ingerencave të tyre, mundet me komunitetet e tjera të Republikës të mbajë mjete dhe të formojë shërbime të përbashkëta publike, në përputhshmëri me ligj.

Neni 17

Organet e komunës, Komisionet e Këshillit dhe shërbimet publike janë të detyruara t'i informojnë qytetarët me punën e tyre dhe planet për zhvillim, si dhe t'i mundësojnë akses(mundësi) gjer te informatat në mënyrë rregulluar me këtë statut.

II.KOMPETENCAT E KOMUNËS

Neni 18

Komuna pamvarsisht, në korniza të ligjit dhe të këtij Statuti i rregullon punët e interesit publik me domethënie lokale, të caktuara me Ligjin për vetëqeverisje lokale, ose ligj tjetër, si dhe punët të cilët nuk janë të përjashtuara nga kompetencat e saj ose nuk janë në kompetencë të organeve të qeverisjes shtetore.

Neni 19

Komuna është kompetente për kryerjen e detyrave rrjedhëse:

1.Planifikimi dhe rregullimi i hapsirës

- ngritja e iniciativave për sjellje, ndryshim dhe plotësim të planit hapsinor të qytetit të Shkupit dhe planit gjeneral urbanistik të qytetit të Shkupit;
- dhënje mendimesh sipas projekteve të planit hapsinor të qytetit të Shkupit dhe planit gjeneral urbanistik të qytetit të Shkupit;

objавуваат на македонски јазик и неговото писмо , на албански јазик и неговото писмо и на турски јазик и неговото писмо.

Член 15

Општината може, со одлука донесена од страна на Советот на Општината, да се здружува во здруженија во согласност со закон.

Член 16

Општината соработува со општините од Републиката, со градот Скопје и со единици на локална самоуправа од други земји, како и со меѓународни организации на локални заедници, како и членува во меѓународни организации на локалните власти. Општината, заради остварување на заеднички интереси и вршење на заеднички работи од нивна надлежност, може со други општини од Републиката да здружува средства и да формира заеднички јавни служби, во согласност со закон.

Член 17

Органите на општината, Комисиите на Советот и јавните служби се должни да ги информираат граѓаните за својата работа и плановите за развој, како и да им овозможи пристап до информациите на начин уреден со овој statut.

II. НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНАТА

Член 18

Општината самостојно, во рамките на законот и овој Statut ги уредува и врши работите од јавен интерес од локално значење, утврдени со Законот за локална самоуправа, или друг закон, како и работите кои не се исклучени од нејзина надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт.

Член 19

Општината е надлежна за вршење на следните работи:

1. Планирање и уредување на просторот

- покренување иницијативи за донесување, измена и дополнување на просторниот план на град Скопје и генералниот урбанистички план на град Скопје;
- давање мислења по нацртите на просторниот план на град Скопје и генералниот урбанистички план на градот Скопје;

- sjellje të planeve detale urbanistike, projekteve urbanistike dhe planeve urbanistike për vendet e banuara të komunës;
- aprovon plane urbanistike dhe projekte dhe dhënje të dokumentacionit për ndërtimin e objekteve me domethënie lokale (kushtet për ndërtim, pajtueshmëri urbanistike, leje për ndërtim);
- dhënjen e lejeve për vendosjen e objekteve të përkohëshme; mobiljeve dhe përgaditjeve urbane
- rregullimin e tokës ndërtimore në pjesën e pajisjes të tokës ndërtimore me objekte dhe instalime të infrastrukturës sekundare.

2. Mbrotja e mjedisit jetësor dhe natyrës

- ngritje të iniciativave dhe marrja e masave për mbrotjen dhe pengimin nga tendosja e ujit, ajrit, tokës, mbrotja e natyrës, mbrotja nga zhurma dhe rrezatimit të pa jonizuar.

3. Zhvillim ekonomik lokal

- planifikim të zhvillimit lokal ekonomik të komunës;
- caktimi i prioriteteve strukturore dhe zhvëllimore të Komunës dhe
- përkrahja e zhvillimit të ndërmarjeve të vogla dhe të mesme dhe ndërmarjes në Komunë.

4. Veprimtaritë komunale

- ndërtimin, mirëmbajtjen, rekonstruimin dhe mbrotja e rrugëve servitore dhe banesore dhe objekteve tjera infrastrukturore;
- mirëmbajtja e pastrimit publik të rrugëve servitore dhe banesore;
- organizimi, nxerja dhe transportimi i mbeturinave komunale dhe llojeve tjera jo të rrezikshme;
- ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik të rrugëve banesore dhe servitore në rajonin e komunës;
- mirëmbajtja e varreve dhe varrezave dhe dhënja shërbimeve arkivole të varrezave të komunës të caktuara me planin urbanistik;
- ndërtimi, mirëmbajtja dhe

- dонесување детални урбанистички планови, урбанистички проекти и урбанистички планови за населените места во општината;
- спроведување урбанистички планови и проекти и издавање документација за изградба на објекти од локално значење (услови за градба, урбанистичка согласност, одобренија за градење);
- издавање одобренија за поставување вемени објекти, мебел и урбана опрема ;
- уредување на градежно земјиште во делот на опремување на градежното земјиште со објекти и инсталации од секундарната инфраструктура.

2. Заштита на животната средина и природата

- покренување иницијативи и преземање мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и од нејонизирачко зрачење.

3. Локален економски развој

- планирање на локалниот економски развој на општината;
- утврдување развојни и структурни приоритети на општината и
- поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и претприемништвото во општината.

4. Комунални дејности

- изградба, одржување, реконструкција и заштита на сервисни и станбени улици и други инфраструктурни објекти;
- одржување на јавната чистота на сервисните и станбените улици;
- организирање, изнесување и транспортирање на комунален и друг вид на неопасен отпад;
- изградба и одржување на јавно осветлување на станбени и сервисни улици на подрачјето на општината;
- одржување на гробовите и гробиштата и давање погребални услуги на општинските гробишта утврдени со урбанистички план;
- изградба, одржување и користење на јавни паркиралишта од значење

<p>shfrytëzimi i parkingjeve publike me domethënie për komunën të caktuar me planin urbanistik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i i gjelbërimit në rrugët servitore dhe banesore; • tërheqja e mjeteve të pa regjistruara motorike dhe tjera nga sipërfaqet publike; • mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i tregjeve publike; • dezinfektimi dhe deratazimi dhe • ndërtimi dhe mirëmbajtja e pendave sanitare publike. <p>5.Kultura</p> <ul style="list-style-type: none"> • përkrahja instucionale dhe finansiare e instucioneve kulturore dhe projekteve me domethënje për komunën; • kultivimi i folklorit, dokeve, zehje të vjetra dhe vlerave të ngjajshme kulturore; • organizimi i manifestimeve kulturore, nxitja e formave të llojllojshme specifike të krijimtarisë dhe • shënimin e ngjarjeve dhe personave me domethënje për komunën. <p>6.Arsimimi</p> <ul style="list-style-type: none"> • themelimi, finansimi dhe pjesmarja në udhëheqjen me shkollat fillore në rajonin e saj, në përputhshmëri me ligj; • emërimi i drejtorëve të shkollave fillore, në pajtim me ligj dhe • transporti dhe ushqim të nxënësve në shkolla nga kompetenca e saj, në pajtueshmëri me ligj. <p>7.Mbrjotja sociale dhe fëmijnore</p> <ul style="list-style-type: none"> • pronësim, udhëheqje, themelim, finansim dhe mirëmbajtja e instucioneve publike për fëmijë-Çerdhe fëmijnore,në pajtueshmëri me ligj dhe • marja e masave nga lëmi i mbrojtjes sociale në pajtueshmëri me ligj. 	<p>za opshinата утврдени со урбанистички план;</p> <ul style="list-style-type: none"> • одржување и користење на зеленилото на сервисните и станбените улици; • отстранување на нерегистрираните моторни и други возила од јавните површини; • одржување и користење на јавните пазари; • дезинфекција и дератизација и • изградба и одржување на јавни санитарни јазли. <p>5. Култура</p> <ul style="list-style-type: none"> • институционална и финансиска поддршка на културните установи и проекти од значење за општината; • негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности; • организирање културни манифестации, поттикнување на разновидни специфични форми на творештво и • одбележување на настани и личности од значење за општината. <p>6. Образование</p> <ul style="list-style-type: none"> • основање, финансирање и учество во управувањето со основните училишта на нејзиното подрачје, во согласност со закон; • именување директори на основните училишта, во согласност со закон и • превоз и исхрана на учениците во училиштата од нејзина надлежност, во согласност со закон. <p>7. Социјална и детска заштита</p> <ul style="list-style-type: none"> • сопственост, управување, основање, финансирање и одржување на јавните установи за деца - детски градинки, во согласност со закон и • преземање мерки од областа на социјалната заштита во согласност со закон.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.Mbrjotja shëndetësore

- marja e masave për mbrojtjen e shëndetit të punëtorëve dhe mbrojtja gjatë punës;
- sigurim shëndetësor;
- përparimin e shëndetit;
- aktivitete preventive;
- mbykqyrje shëndetësore mbi ambientin jetësor dhe mbi sëmundjet ngjitëse dhe
- ndihmë pacientëve me nevoja sociale.

9.Mbrojtja dhe shpëtimi

- Mbrojtje, shpëtim dhe të kryhen parapregaditje për mbrojtje dhe funksionim të Komunës në gjendje lufte.

10.Mbikqyrje

- mbikqyrje mbi kryerjen e punëve që janë nën kompetencë të komunës.
- Planet dhe projektet nga paragrafi 1 pika 1 alineja 3 të këtij neni komuna i sjell pas mendimit të fituar pozitiv të mëparshëm nga qyteti i Shkupit dhe pajtueshmëri nga organi i drejtorisë shtetërore kompetent për punët e rregullimit të ambientit.

Punët nga paragrafi 1 pika 1 alineja 5 e këtij neni kryhen në pajtueshmëri me standarte të caktuara, por sipas pëlqimit të fituar paraprak nga qyteti i Shkupit.

Punët nga paragrafi 1 pika 4 alineja 3 të këtij neni kryhen në pajtueshmëri me qytetin e Shkupit.

Punët nga paragrafi 1 pika 9 të këtij neni kryhen në bashkëpunim me qytetin e Shkupit.

Neni 20

Punët nga neni 19 i këtij Statuti, rregullohen me dispozita të Këshillit të Komunës, në pajtueshmëri me procedurat dhe standartet të caktuara me ligj.

Punët nga neni 19 i këtij Statuti, të cilët është e obligueshme ti kryejë komuna do të jenë të ndara me ligje të posaçme dhe programe nacionale.

8. Здравствена заштита

- преземање мерки за заштита на здравјето на работниците и заштита при работа;
- здравствено осигурување;
- унапредување на здравјето;
- превентивни активности;
- здравствен надзор над животната средина и над заразните болести и
- помош на пациенти со специјални потреби.

9. Заштита и спасување

- Заштита, спасување и спроведување подготовки за одбрана и функционирање на општината во услови на воена состојба.

10. Надзор

- надзор над вршење на работите од надлежност на општината
- Плановите и проектите од ставот 1 точка 1 алинеја 3 на овој член општината ги донесува по претходно добиено позитивно мислење од градот Скопје и согласност од органот на државната управа надлежен за работите на уредување на просторот.

Работите од ставот 1 точка 1 алинеја 5 на овој член се вршат во согласност со утврдени стандарди, а по претходно добиена согласност од градот Скопје.

Работите од ставот 1 точка 4 алинеја 3 на овој член се вршат во согласност со градот Скопје.

Работите од ставот 1 точка 9 на овој член се вршат во соработка со градот Скопје.

Член 20

Работите од членот 19 на овој Статут, се уредуваат со прописи на Советот на општината, во согласност со постапките и стандардите утврдени со закон.

Работите од членот 19 на овој Статут, кои задолжително ќе ги извршува општината ќе бидат определени со посебните закони и национални програми.

Neni 21

Punët të cilët nuk janë përjashtuar nga kompetenca e komunës ose nuk janë në kompetencë të organeve të qeverisjes shtetërore caktohen me vendim të Këshillit të komunës. Me vendimin nga paragrafi 1 të këtij neni rregullohet mënyra dhe procedura për kryerjen e tyre.

III. TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E ANËTARËVE TË KËSHILLIT

1. Këshilli i Komunës

Neni 22

Këshilli i Komunës është organ përfaqësues i qytetarëve. Këshillin e Komunës e përbëjnë 27 përfaqësues të qytetarëve të zgjedhur në zgjedhjet e përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe të lira me votë të fshehtë. Mandati i anëtarit të Këshillit zgjat 4 vjet. Antari i Këshillit mundet të jetë i përjashtuar.

Neni 23

Mbledhjen e parë të këshillit të ri e thëret kryetari i Këshillit nga përbërja paraprake më së voni në afat prej 20 ditësh, nga dita e përfundimit të zgjedhjeve. Nëse Këshilli nuk thirret në afatin e paraparë me paragrafin 1 të këtij neni, anëtarët e Këshillit vetë mbledhen dhe nën udhëheqjen e anëtarit më të moshuar të Këshillit e konstituojnë Këshillin në afat prej 10 ditësh pas kalimi i afatit të paraparë në paragrafin 1 të këtij neni. Nëse mbledhja nuk mbahet në afat të paraparë nga paragrafi 2 i këtij neni do të shpallen zgjedhje të reja për anëtarë të Këshillit, në mënyrë të caktuar me ligj.

Neni 24

Anëtarët e ri të zgjedhur të Këshillit në mbledhjen konstituive japin dhe nënshkruajnë deklaratë solemne e cila thotë:

“Unë (emir dhe mbiemri) solemnisht deklaroj se të drejtat dhe obligimet të anëtarit të Këshillit do ti kryej me vetëdije dhe se gjatë kryerjes së tyre do t'i nderoj Kushtetutën, ligjin, rregullat e Këshillit dhe se do ta mbrojë rendin kushtetues të Republikës së Maqedonisë”.

Neni 25

Këshilli i Komunës zgjedh kryetar të Këshillit nga rradhët e anëtarëve të Këshillit, me mandate prej katër vitesh.

Член 21

Работите кои не се исклучени од надлежност на општината или не се во надлежност на органите на државната власт се определуваат со одлука на Советот на општината. Со одлуката од став 1 на овој член се уредува начинот и постапката за вршење на тие работи.

III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ

1. Совет на Општината

Член 22

Советот на Општината е претставнички орган на граѓаните. Советот на Општината го сочинуваат 27 претставници на граѓаните избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Мандатот на членовите на Советот трае четири години. Членот на Советот не може да биде отповикан.

Член 23

Првата седница на новоизбраниот совет ја свиква претседателот на Советот од претходниот состав најдоцна во рок од 20 дена, од денот на завршувањето на изборите.

Ако Советот не се свика во рок од ставот 1 на овој член, членовите на Советот сами се состануваат и под претседавање на најстариот член на Советот го конституираат Советот во рок од 10 дена по истекот на рокот од став 1 на овој член.

Ако седницата не се одржи во рок од став 2 на овој член ќе се распишат нови избори за членови на Советот, на начин утврден со закон.

Член 24

Новоизбраните членови на Советот на конститутивната седница даваат и потпишуваат свечена изјава која гласи:

“Јас (име и презиме) свечено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам совесно и дека при нивното вршење ќе ги почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија”.

Член 25

Советот на Општината избира претседател од редот на членовите на Советот, со мандат од четири години.

Kryetari i Këshillit thëret dhe udhëheq me mbledhjet e Këshillit të komunës, kujdeset për organizimin dhe punën e Këshillit dhe i nënshkruan rregullat të cilat i ka sjellë Këshilli dhe në afat prej tre ditësh nga dita e sjelljes së tyre i dorëzon gjer te Kryetari përshkak shpalleje.

Neni 26

Këshilli i Komunës i kryen punët rrjedhëse:

1. sjellë Statut të Komunës dhe rregulla tjera;
2. sjellë Rregullore për punën e Këshillit;
3. sjellë program për punë;
4. sjellë Buxhet të komunës dhe llogari Vjetore të komunës;
5. e cakton lartësinë e shkallëve të tatimeve dhe lartësinë e kompenzimeve dhe taksave;
6. sjellë plane detale urbanistike;
7. sjellë Programë për rregullimin e tokës ndërtimore;
8. sjellë rregulla nga lëmejtë e mbrotjes së ambientit jetësor dhe natyrës, zhvillimin ekonomik lokal, kulturën, sportin dhe rekreacionin, mbrotjen sociale dhe mbrotjen e fëmijëve, arsimimin, mbrotjen shëndetësore, mbrotja kundër zjarrëve, në korniza të caktuara me ligj të veçantë ose në pajtueshmëri me programin nacional;
9. sjellë Programë për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve lokale dhe rrugicave;
10. sjellë Program për ndriçim punlik;
11. sjellë Programë për ndërtim, rekonstruim dhe mirëmbajtje e ujrave lokal;
12. sjellë Vendim për mirëmbajtjen dhe shfrytëzim të tregjeve publike;
13. e rregullon mënyrën e pastrimit të oxhaqeve;
14. e rregullon mirëmbajtjen e hapsirës publike për parkim dhe mënyrën e shfrytëzimit të tij me rëndësi lokale;
15. Aprovon Programe për mirëmbajtje dhe shfrytëzimin e parqeve dhe hapsira publike me rëndësi lokale
16. e rregullon mirëmbajtjen e varrezave;
17. e cakton organizimin, rrethin veprues dhe mënyrën e kryerjeve

Претседателот на Советот ги свикува и раководи со седниците на Советот на општината, се грижи за организацијата и работата на Советот и ги потпишува прописите што ги донел Советот и во рок од три дена од денот на нивното донесување ги доставува на градоначалникот заради објавување.

Член 26

Советот на Општината ги врши следните работи:

1. донесува Statut на Општината и други прописи;
2. донесува Деловник за работа на Советот;
3. донесува Програма за работа;
4. донесува Буџет на општината и Годишна сметка на општината;
5. ја утврдува висината на стапките на даноците и висината на надоместоците и таксите;
6. донесува детални урбанистички планови;
7. донесува Програма за уредување на градежното земјиште;
8. донесува прописи од областа на заштитата на животната средина и природата, локалниот економски развој, културата, спортот и рекреацијата, социјалната заштита и заштита на децата, образованието, здравствената заштита, противпожарната заштита, во рамките на надлежноста определена со посебен закон или во согласност со национална програма;
9. донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици;
10. донесува Програма за јавно осветлување;
11. донесува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални водови;
12. донесува Одлука за одржување и користење на јавните пазаришта;
13. го уредува начинот на чистењето на оџаците;
14. го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење од локално значење;
15. Одобрува Програма за одржување и користење на паркови и други јавни површини од локално значење;
16. го уредува одржувањето на гробиштата;
17. ја утврдува организацијата, делокругот и начинот на

<p>të detyrave të administratës komunale, në propozim të kryetarit;</p> <p>18. themelon shërbime publike dhe kryen mbikqyrje mbi punën e tyre;</p> <p>19. emëron anëtarë në këshilla drejtues në shërbimet publike, të cilat i themelon;</p> <p>20. miraton programë për punë dhe plane finansiare për finansimin e shërbimeve publike, të cilat i themelon;</p> <p>21. vendos për dhënjen e lejeve për kryerjen e veprimtarisë të interesit publik me rëndësi lokale, në pajtueshmëri me ligj;</p> <p>22. i miraton raportet për punën dhe llogaritë vjetore të shërbimeve publike, të cilët i ka themeluar;</p> <p>23. vendos për mënyrën e dispozicionit me pronësinë e komunës;</p> <p>24. vendos për mënyrën e kryerjes së kontrollit financiar të Buxhetit të komunës, në pajtueshmëri me ligj;</p> <p>25. e zgjedh personin i cili udhëheq me njësinë rajonale të Ministrisë së punëve të mbrendshme në komunë, në pajtueshmëri me ligj;</p> <p>26. e shqyrton dhe miraton raportin vjetor për sigurim publik në rajonin e komunës, të cilin e dorëzon gjer te ministria e punëve të mbrendshme dhe prokurorin Popullor;</p> <p>27. mund të jep rekomandime personit udhëheqës në njësinë rajonale të Ministrisë për punë të mbrendshme të lëmisë së sigurisë publike dhe sigurisë së trafikut.</p> <p>28. zgjedh dhe shkarkon kryetar të Këshillit;</p> <p>29. formon komisione të përhershme dhe të përkohëshme ;</p> <p>30. kryen kompetenca të caktuara në pajtueshmëri me ligj në lidhje me të mirat nga përdorimi i përgjithshëm dhe në lidhje me pasuritë natyrore në rajonin e komunës</p> <p>31. ngreh mirënjohje dhe shpërblime komunale</p> <p>32. jep mendime sipas propozim-ligjeve të cilët i takojnë komunës</p> <p>33. kryen zgjedhje dhe emërimet tjera nga kompetenca e saj</p>	<p>извршување на задачите на општинската администрација, на предлог на градоначалникот;</p> <p>18. основа јавни служби и врши надзор над нивната работа;</p> <p>19. именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;</p> <p>20. усвојува програма за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала;</p> <p>21. одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон;</p> <p>22. ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала;</p> <p>23. одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;</p> <p>24. одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на Буџетот на општината, во согласност со закон;</p> <p>25. го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон;</p> <p>26. го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавна безбедност на подрачјето на општината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и Народниот правобранител;</p> <p>27. може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот;</p> <p>28. избира и разрешува претседател на Советот;</p> <p>29. формира постојани и повремени комисии;</p> <p>30. врши одделни овластувања во согласност со закон врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на подрачјето на општината;</p> <p>31. востановува општински признанија и награди;</p> <p>32. дава мислење по предлог-законите кои се однесуваат на општината;</p> <p>33. врши други избори и именувања од своја надлежност;</p>	<p>Page 11</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

34. sjellë vendime tjera për punët nën kompetencë të saj
35. kryen edhe punë tjera.

Neni 27

Këshilli i komunës vendos me vota të shumicës së anëtarëve të pranishmëm të Këshillit, ndërsa së paku me një të tretën nga numri i përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit, nëse me Statut nuk është paraparë shumicë e veçantë. Votimi në mbledhjet e Këshillit është publik përveç nëse Këshilli nuk vendos për një pjesë të Çështjeve votimi të jetë i fshehur. Rregullat të cilët i takojnë kulturës, përdorimi i gjuhëve dhe shkrimeve e të cilëve flasin më pak se 20% të qytetarëve në Komunë, caktimi dhe përdorimi i stemës dhe flamurit të Komunës miratohen me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm në Këshill, para së cilës patjetër të ketë shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm të Këshillit që i takojnë bashkësive të cilët nuk janë banorë shumicë në Komunë.

Neni 28

Mbledhja e jashtëzakonshme thirret për Çështjet me rëndësi për sigurinë dhe sigurimin e qytetarëve, për Çështje të cilat janë lënë përshkak të rrethanave të jashtëzakonshme (zjarr, vërshime, tërmete etj) dhe gjatë vizitave të delegacioneve nga vendet tjera kur përfaqësuesi i tyre don t'ju drejtohet anëtarëve të Këshillit.

Neni 29

Mbledhjen e jashtëzakonshme e thërret kryetari i Këshillit me iniciativë të vetën në propozim të së paku 1/3 të anëtarëve ose në propozim të kryetarit të komunës. Ftesa për mbledhje me propozim të rendit të ditës dorëzohet te anëtarët e Këshillit në mënyrë sa më të shpejtë. Para fillimit me punën anëtarët e Këshillit votojnë për arsyetimin e shkaqeve për thirjen e mbledhjes pa diskutim material.

Neni 30

Për kontrollimin e Çështjeve të kompetencave të saj Këshilli formon komision. Komisionet e Këshillit formohen si të përhershme dhe të përkohshme. Mandati i komisioneve të përhershme zgjatë aq sa edhe mandate i anëtarëve të Këshillit.

Neni 31

Komisione të përhershme të Këshillit janë:

- Komisioni për çështje të mandateve, zgjedhjeve dhe emërimeve;

34. донесува други одлуки за работите од своја надлежност;
35. врши и други работи.

Член 27

Советот на општината одлучува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот, а најмалу со една третина од вкупот број на членови на Советот, ако со Статутот не е предвидено посебно мнозинство. Гласањето на седниците на Советот е јавно освен ако Советот не одлучи за одделни прашања гласањето да е тајно. Прописите кои се однесуваат на културата, употреба на јазиците и писмата на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во Општината, утврдувањето и употребата на грбот и знамето на Општината се усвојуваат со мнозинство гласови од присутните членови на Советот, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на Советот кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во Општината.

Член 28

Вонредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните, за прашања кои настанале поради вонредни околности (пожар, поплави, земјотреси и сл.) и при посета на делегација од друга земја кога претставник на истата сака да се обрати на членовите на Советот.

Член 29

Вонредната седница ја свикува претседателот на Советот по сопствена иницијатива на предлог на најмалку 1/3 од членовите или на предлог на градоначалникот. Поканата за седницата со предложениот дневен ред се доставува до членовите на Советот на најбрз можен начин. Пред отпочнување со работа членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикување на седница без материјална расправа.

Член 30

За претресување на прашања од својата надлежност Советот формира комисији. Комисиите на Советот се формираат како постојани и повремени. Мандатот на постојаните комисији трае колку и мандатот на членовите на Советот.

Член 31

Постојани комисији на Советот се:

- Комисија за мандатни прашања, избори и именувања;

- Komisioni për finansim, buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal;
- Komisioni për urbanizëm, veprimtari komunale dhe mbrotje të ambientit jetësor;
- Komisioni përbarazi gjvovre ;
- Komisioni për marëdhënie mes bashkësive;
- Komisioni për Statut;
- Komisioni për rregullativë;
- Komisioni për arsim dhe kulturë;
- Komisioni për veprimtari shoqërore;
- Komisioni rinorë.

Neni 32

Këshilli me vendim të posaçëm mund të formojë komisione të përkohëshme dhe zgjidhje të çështjeve të caktuara nën kompetencë të saj.

Neni 33

Komisionet e Këshillit të Komunës:

- diskutojnë për çështje të lëmisë për të cilën janë formuar;
- japin mendime dhe propozime gjer te Këshilli dhe
- i shqyrtojnë propozimet e kryetarit, të anëtarëve të Këshillit dhe iniciativat e qytetarëve nga lëmejtë për të cilët janë formuar.

Neni 34

Komisioni për çështje të mandateve, zgjedhjeve dhe emërimeve;

- Shqyrton dhe pregadit propozime të cilët u përkasin Çështjeve mandate dhe të imunitetit;
- Shqyrton dhe pregadit propozime për zgjedhjedhe ,emërime dhe shkarkim nga kompetenca e Këshillit të Komunës;
- Përcakton rroga, kompenzime dhe të ardhura tjera personave të zgjedhur dhe të emëruar ;
- E përcakton lartësinë e kompenzimit të rrogave dhe harxhimeve ditore të anëtarëve të Këshillit të Komunës, si dhe të harxhimet të bëra në kryerjen e punëve që ia ka besuar Këshilli i Komunës;
- Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit i zgjedh Këshilli i Komunës në mbledhjen e saj të pare.

- Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
- Комисија за урбанизам, комунални дејности заштита на животната средина;
- Комисија за родова рамноправност;
- Комисија за односи меѓу заедниците;

Член 32

Советот со посебна Одлука може да формира повремени комисији за расправање и решавање на одредени прашања од својата надлежност.

Член 33

Комисиите на Советот на општината:

- расправаат за прашања од областа за која се формирани;
- даваат мислења и предлози до Советот и
- ги разгледуваат предлозите на градоначалникот, на членовите на Советот и иницијативите на граѓаните од областите за кои се формирани.

Член 34

Комисија замандатни прашања, избори и именувања :

- Разгледува и подготвува предлози кои се однесуваат на мандатно-имунитетните прашања;
- Разгледува и подготвува предлози за избор и именување и разрешување од надлежност на Советот на Општината;
- Определува плати, надоместоци и други примања на избрани и именувани лица;
- Ја определува висината на надоместокот на патните и дневните трошоци на членовите на Советот на Општината, како и на трошоци направени во извршувањето на задачите што им ги доверил Советот на Општината;
- Претседателот и членовите на Комисијата ги избира Советот на својата прва седница.

Neni 35

Komisioni për finansim, Buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal :

- Shqyrton çështjet në lidhje me finansimin e komunës;
- Shqyrton Buxhetin dhe llogarinë përfundimtare ;
- Shqyrton çështje që i përkasin planifikimit dhe programimit të zhvillimit ekonomik lokal.

Neni 36

Komisioni për urbanizëm, veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit jetësor :

- Shqyrton çështjet e planifikimit urbanistik ;
- Shqyrton çështjet e punëve të shërbimeve publike;
- Shqyrton çështjet e rregullimit komunal të qytetit – komunës dhe vendbanimeve ;
- Shqyrton çështje të mbrojtjes së ambientit jetësor dhe natyrës.

Neni 37

Komisioni për barazi gjinore :

- Shqyrton çështjet për mundësi të barabarta mes femrave dhe meshkujve;
- Shqyrton çështjet për përfaqësimin e femrave në organet dhe pjesmarja e tyre në proekte nga kjo lëmi;
- Shqyrton edhe çështje tjera me domethënje për barazigjinore.

Neni 38

Komisioni për marrëdhënie mes bashkësive i shqyrton Çështjet të cilat kanë të bëjnë me marrëdhëniet mes bashkësive të përfaqësuar në komunë dhe jep mendime dhe propozime për zgjidhjen e tyre.

Neni 39

Komisioni për statut ngreh iniciativë dhe i studion mendimet, propozimet dhe sugjerimet që i përkasin Statutit të Komunës Çair dhe propozon ndryshim dhe plotësim të tyre.

Kryetari i Komisionit për statut, sipas funksionit është kryetari i Këshillit.

Член 35

Комисијата за финансирање, Буџет и локален економски развој :

- Ги разгледува прашањата во врска со финансирањето на општината ;
- Го разгледува Буџетот и годишната сметка;
- Разгледува и прашања кои се однесуваат на планирањето и програмирањето на локалниот економски развој.

Член 36

Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина :

- Ги разгледува прашањата од урбанистичкото планирање;
- Разгледува прашања од работата на јавнителеслужби
- Разгледува прашања од комуналното уредување наградот – Општината и населени места ;
- Разгледува прашања од заштита на животната средина и природата

Член 37

Комисијата за полово рамноправност :

- Разгледува прашања за еднаквите можности помеѓу жените и мажите;
- Разгледува состојби за застапеноста на жените во органите и учество во проекти од оваа област;
- Разгледува и други прашања од значење за пол. рамноправност.

Член 38

Комисијата за односи меѓу заедниците ги разгледува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу заедниците застапени во општината и дава мислења и предлози за начинот на нивно решавање.

Член 39

Комисијата за Сртатут покренува иницијатива и разгледува мислења, предлози и сугестии кои се однесуваат на Статутот на Општина Чаир и предлага нивна измени и дополна .

Претседателот на комисијата за Статут според функцијата е претседателот на Советот.

Neni 40

Komisioni për arsim dhe kulturë:

- shqyrton çështje në lidhje me organizimin e arsimit fillor, rrjetit të shkollave, themelim dhe ndërprerje të shkollave fillore, statutin, program për punë;
- Shqyrton programet mësimore, planin financiar dhe llogarinë përfundimtare të shkollave fillore ;
- Shqyrton punën e këshillave shkollore dhe propozon anëtarë të tyre dhe,
- Shqyrton çështje tjera që i përkasin arsimit fillor dhe për to jep iniciative, mendime dhe propozime deri te Këshilli;
- Shqyrton çështje në lidhje me organizimin, zhvillimin dhe përparimin e kulturës; nxitja e krijimtarisë; mbrojtja dhe shfrytëzimi i pasurisë kulturore, veprimtaria e muzeumeve dhe bibliotekare; realizimi i programeve të aktiviteteve të definuara; shënimi i ngjarjeve dhe personaliteteve të rëndësishme për Komunën Çair dhe çështje tjera me domethënie për kulturën dhe për to jep iniciativa, mendime dhe propozime deri te Këshilli .

Neni 40-a

Komisioni për veprimtari shoqërore :

- Shqyrton çështje në lidhje me kompetencat e komunës të cilat i perkasin kultures, sportit dhe rekreacionit ,mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve dhe mbrojtjes shëndetësore;
- Shqyrton çështje në lidhje me zhvillimin e sportit, zhvillimin dhe përmirësimin e kulturës fizike dhe aktivitete rekreative;
- Shqyrton çështje në takime sportive dhe manifestime dhe çështje tjera me rëndësi për sportin dhe për to jep iniciativa, mendime dhe propozime deri te Këshilli ;
- Shqyrton çështje në lidhje me arsimimin dhe edukimin e të rinjve, nxitjen e krijimtarisë të të rinjve, edukimin për mbrojtje

Член 40

Комисија за образование и култура :

- Разгледува прашања поврзани со организацијатана основното образование , училишната мрежа , оснивање и престанок на основните училишта , статут и програма за работа;
- Разгледува учевни програми , финансов план и завршна сметка на основните училишта;
- Ја разгледува работата на училишните совети и други нешта кои се однесуваат на основното образование и за нив дава мислење , предлози до Советот. Утврдува предлози за членови на училишните Совети.
- Разгледува прашања поврзани со организација,развој и напредок на културата,поттикнување на стваралштвото, заштита и употреба на културното благо, функционирање на музеите и библиотеките,реализација на програмите и предвидените активности, одбележување на важни настани за Општина Чаир и друго кое има значење за културата и за тоа дава иницијатива , мислење и предлози до Советот.

Член 40-а

Комисијата за општествени дејности:

- Ги разгледува прашањата во врска со надлежноста на Општината, а кои се однесуваат на културата, спортот и рекреацијата, социјалната заштита и заштита на децата и здравствената заштита
- Разгледува прашања кои се поврзани со развојот на спортот ,развојот и подобрувањето на физичката култура и рекреативни активности;
- Разгледува прашања кои се однесуваат на спортски средби и манифестации и други нешта што се значајни за спортот и за нив дава иницијатива ,мислење и предлози до Советот.
- Разгледува прашања поврзани со образованието и едукацијата на младите , иницирање на творештвото кај младите , едукација

preventive të të rinjve nga sëmundjet e varura dhe nga sëmundjet ngjitëse, (sida) dhe çështje tjera që u përkasin të rinjve dhe për to jep iniciative, mendime dhe propozime deri te Këshilli dhe

- Shqyrton çështje në lidhje me sigurimin publik dhe sigurimi në trafik si dhe mbrotja kundër zjarreve.

Neni 40-b

Komisioni rinorë. :

- Shqyrton çështje në lidhje me organizimin rinor komunal, organizimin e aktiviteteve sportive, aktivitete rekreative ; nxitjen e krijimtarisë të të rinjve, edukimin për mbrotje preventive të të rinjve nga sëmundjet e varura dhe nga sëmundjet ngjitëse, (sida) dhe çështje tjera që u përkasin të rinjve dhe për to jep iniciative, mendime dhe propozime deri te Këshilli.
- Shqyrton çështje për organizimin e e këshillit rinorë , ngritjen e komunikimit në nivel komunal dhe me gjerë , dhe çështje tjera që u përkasin të rinjve dhe për to jep iniciative, mendime dhe propozime deri te Këshilli.

Neni 41

Kryetarin dhe anëtarët e komisioneve i zgjedh Këshilli i Komunës në propozim të Komisionit për çështje të mandateve, zgjedhjeve dhe emërimeve.

Propozimi për zgjedhje përmban po aq kandidat sa që zgjidhen anëtarë të trupave punues.

Partitë politike, të cilët participojnë në Këshillin e Komunës, do të jenë proporcionalisht të përfaqësuar në numrin e përgjithshëm të anëtarëve në të gjitha komisionet.

Neni 42

Mënyra e punës së komisioneve më për së afërmi caktohet me Rregulloren e Këshillit të Komunës.

za заштита и превенција кај младите од зависност и заразни болести(сиди) и други нешта кои се однесуваат на младите и за нив дава мислење ,иницијатива и предлози до Советот.

- Разгледува прашања поврзани со јавната безбедност и безбедноста восообраќајот како и противпожарната заштита.

Член 40-б

Комисија за млади. :

- Разгледува прашања поврзано со организација на млади во Општината, организација на спортски активности, рекреативни активности, поттикнување на стваралаштвото кај младите, едукација за превентивна заштита на младите од зависности и заразни болести, (сиди) и други прашања кои припаѓаат на младите и за тоа покренуваат иницијатива и даваат мислење и предлози до Советот.
- Разгледува прашања за организирање на младински Совети, комуникација на Општинско и пошироко нивои други нешта кои припаѓаат на младите и за тоа покренуваат иницијатива и даваат мислење и предлози до Советот

Член 41

Претседателот и членовите на комисиите ги избира Советот на Општината на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Предлогот за избор содржи онолку кандидати колку што се избираат членови на работните тела. Политичките партии кои партиципираат во Советот на Општината ќе бидат пропорционално застапени во вкупниот број на членови на сите комисии.

Член 42

Начинот на работа на комисиите поблиску се утврдува со Деловникот за работа на Советот на Општината.

2. Kryetari i komunës

Neni 43

Kryetari e prezenton dhe e përfaqëson Komunën. Kryetari zgjidhen në zgjedhje të përgjithshme, të drejtpërdrejta dhe të lira me votim të fshehur në pajtueshmëri me ligj për periudhë prej katër vitesh.

Kryetari i Komunës funksionin e tij e kryen profesionalisht.

Neni 44

Kryetari në kornizat e kompetencave të tij:

- inicon dhe propozon sjeljen e dispozitave nën kompetencë të Këshillit të Komunës;
- e kontrollon ligjshmërinë e dispozitave të Këshillit;
- e siguron kryerjen e punëve të cilat i janë derigjuar deri te organi i drejtorisë shtetërore;
- e propozon Buxhetin vjetor dhe llogarinë vjetore të Buxhetit të Komunës;
- e kryen Buxhetin e Komunës;
- siguron shfrytëzim të drejtë dhe ligjor, mirëmbetja dhe mbrotja e pronësisë së Komunës në pajtueshmëri me Ligjin e këtij Statuti;
- vendos në punët drejtuese për të drejtat, obligimet dhe interesat të personave juridik dhe fizik, në pajtueshmëri me ligj;
- udhëheq me administratën komunale;
- sjellë rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në administratën komunale;
- vendos për punësimin, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë të punëtorëve në administratën komunale, derisa ndryshe nuk është e përcaktuar me ligj;
- kryen edhe punë tjera të cakruara me këtë ligj dhe Statut.
- Kryetari ka të drejtë të prezentojë dhe të marrë pjesë në punën e mbledhjeve të Këshillit.

Neni 45

Kryetari i shpallë dispozitat e Këshillit në „ Fletën zyrtare të Komunës Çair „, Kryetari e siguron kryerjen e vendimeve të Këshillit.

2. Градоначалник на општината

Член 43

Градоначалникот ја претставува и застапува Општината.

Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање во согласност со закон за период од четири години.

Градоначалникот својата функција ја извршува професионално.

Член 44

Градоначалникот во рамки на своите надлежности:

- иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот на Општината;
- ја контролира законитоста на прописите на Советот;
- го обезбедува извршувањето на работите кои му се делегирани до органот на државната управа;
- го предлага годишниот Буџет и годишната сметка на Буџетот на Општината;
- го извршува Буџетот на Општината;
- обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината во согласност со Законот и овој Статут;
- решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
- раководи со општинската администрација
- донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
- одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
- врши и други работи утврдени со закон и со овој Статут.
- Градоначалникот има право да присуствува и учествува во работата на седниците на Советот.

Член 45

Градоначалникот ги објавува прописите на Советот во „Службен гласник на Општина Чаир„, Градоначалникот го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот.

Neni 46

Kryetari është i obliguar, në afat prej shtatë ditësh që nga dita e dorëzimit të dispozitës Këshillit, me vendim ta ndalon shpalljen e saj nëse vlerëson se nuk është në pajtueshmëri me Kushtetutën dhe ligjet.

Kopje nga vendimi i arsyetuar për mos shpallje dorëzohet deri te Kryetari i Këshillit të Komunës. Këshilli është i obliguar, në afat prej 15 pesëmbëdhjet ditësh ta shpallë dispozitën dhe njëkohësisht të sjellë iniciativë për marrjen e procedurës për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë të dispozitës kontestuese para gjyqit Kushtetues të Republikës së Maqedonisë. Nëse Këshilli e vërteton dispozitën kryetari është i obliguar ta shpallë dhe njëkohësisht të dorëzojë iniciativë për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë e dispozitës së kontestueshme para Gjyqit kushtetues të Republikës së Maqedonisë Kryetari është i obliguar për iniciativën ta informojë ministrinë kompetente për kryerjen e punëve të cilët i takojnë vetëqeverisjes lokale.

Neni 47

Kryetari është i obliguar të sjellë raport për kryerjen e vendimeve të sjella nga ana e Këshillit në secilin tre mujor gjetë vitit. Për kryerjen e obligimeve të tij Kryetari e informon sipas nevojës Këshillin, por së paku dy herë në vit.

Neni 48

Kryetari udhëheq me pronën e komunës si nikoqir i mirë. Në udhëheqjen me pronën e komunës Kryetari është i obliguar të marrë masa dhe ta sigurojë shfrytëzimin e pronësisë në pajtueshmëri me ligj.

Neni 49

Gjatë kohës së pengimit ose mungesës deri më gjashtë muaj Kryetarin e zëvendëson anëtar i Këshillit të komunës të cilin e përcakton Kryetari. Kryetari është i obliguar me vendim da përcaktojë anëtarin e Këshillit i cili e zëvendëson.

Vendimi nga paragrafi 2 i këtij neni shpallet në „ Fletën zyrtare të Komunës Çair „
Për ditën e shfaqjes së pengesës ose mungesës Kryetari e informon kryetarin e Këshillit. Anëtarit të Këshillit i pezullohet funksioni anëtar i Këshillit prej kohës derisa e zëvendëson kryetarin.

Член 46

Градоначалникот е должен, во рок од седум дена од денот на доставувањето на прописот на Советот, со решение да го запре неговото објавување доколку смета дека не е во согласност со Уставот и законите.

Примерок од образложеното решение за необјавување се доставува до претседателот на Советот на Општината. Советот е должен, во рок од петнаесет дена од денот на објавувањето на решението да го разгледа и да одлучи по него. Ако Советот го потврди прописот градоначалникот е должен да го објави и истовремено да поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на оспорениот пропис пред Уставниот суд на Република Македонија. Градоначалникот е должен за иницијативата да го информира министерството надлежно за вршење на работите што се однесуваат на локалната самоуправа.

Член 47

Градоначалникот е должен да поднесе извештај за извршување на одлуките донесени од страна на Советот на секои три месеци во текот на годината. За извршување на своите надлежности градоначалникот го информира Советот по потреба, а најмалку два пати во годината.

Член 48

Градоначалникот управува со сопственоста на општината како добар домаќин. Во управувањето со сопственоста на општината градоначалникот е должен да презема мерки и да го обезбедува користењето на сопственоста во согласност со закон.

Член 49

За време на спреченост или отсуство до шест месеци градоначалникот го заменува член на Советот на општината кој го назначува градоначалникот. Градоначалникот е должен со решение да го определи членот на Советот кој ќе го заменува. Решението од став 2 на овој член се објавува во „Службен гласник на Општина Чаир„ За денот на настапувањето на спреченоста или отсуството градоначалникот го информира претседателот на Советот. На членот на Советот му мирува функцијата член на Советот за времето додека го заменува градоначалникот.

Neni 50

Në komunë formohet Këshill i konsumatorëve. Këshilli i konsumatorëve dhe të shqyrton Çështje dhe do të cakton propozime të cilët u takojnë kualiteteve të shërbimeve publike të Komunës.

Neni 51

Këshilli i konsumatorëve përbëhet prej shtatë anëtarëve, prej të cilëve tre janë përfaqësues të grupeve më të mëdha të shfrytëzuesve të shërbimeve publike dhe katër janë përfaqësues të qytetarëve- shfrytëzues të shërbimeve.

Neni 52

Anëtarët e Këshillit të konsumatorëve i zgjedh Këshilli i komunës në propozim të Komisionit për Çështje të mandateve, zgjedhjeve dhe emërimeve.

Mandati i anëtarëve të Këshillit zgjat dy vjet.

Neni 53

Këshilli i konsumatorëve:

- do ta ndjekë gjendjen e dhënies së shërbimeve nga ana e shërbimeve publike;
- do të kujdeset për zgjedhjen e problemeve që kanë qytetarët gjatë shfrytëzimit të shërbimeve nga ndërmarjet dhe institucionet të cilët kryejnë shërbime publike;
- do të kujdeset për përparimin e marrëdhënieve të nëpunësve ndaj shfrytëzuesve të shërbimeve;
- do të organizojë tribuna publike dhe tryeza të rumbullakta ku do të diskutohet për përmirsimin e mbrotjes së konsumatorëve, dhe
- dhe të kryejë edhe punë tjera të caktuara me këtë statut ose akt tjetër të Komunës.

IV. AKTET E ORGANEVE TË KOMUNËS

a) Akte të përgjithshme

Neni 54

Statuti është akt themelor i Komunës me të cilin vërtetohen Çështjet kryesore në lidhje me kompetencat dhe organizimin e komunës dhe Çështjet tjera të vlefshme për komunën. Statusi i komunës silllet në dy faza si planë Status dhe propozim Status. Statusin e Komunës e sjell Këshilli me shumicën e votave prej numrit të përgjithshëm të antarëve të Këshillit të Komunës.

Член 50

Во општината се формира Совет на потрошувачи. Советот на потрошувачите ќе разгледува прашања и ќе утврдува предлози кои се однесуваат на квалитетот на услугите на јавните служби во Општината.

Член 51

Советот на потрошувачите се состои од седум члена, од кои три се претставници на поголемите групи на корисници на јавните услуги и четири се претставници на граѓаните - корисници на услугите.

Член 52

Членовите на Советот на потрошувачите ги избира Советот на општината на предлог на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

Мандатот на членовите на Советот трае две год.

Член 53

Советот на потрошувачите:

- ќе ја следи состојбата на давањето на услуги од страна на јавните служби;
- ќе се грижи за решавање на проблемите што граѓаните ги имаат при користење на услугите од претпријатијата и установите кои вршат јавни услуги;
- ќе се грижи за унапредување на односот на службениците кон корисниците на услугите;
- ќе организира јавни трибини и тркалезни маси на кои ќе се расправа за унапредување на заштита на потрошувачите, и
- ќе врши и други работи утврдени со овој Statut или друг акт на Општината.

IV. АКТИ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА

a) Општи акти

Член 54

Statutот е основен акт на Општината со кој се утврдуваат основните прашања во врска со надлежностите и организацијата на општината и други прашања од значење за општината. Statutот на Општината се донесува во две фази и тоа како нацрт-Statut и предлог-Statut. Statutот на Општината го донесува Советот со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот на Општината.

Neni 55

Këshilli sjell rregullore të Këshill, vendime plane dhe programe zgjedhje, përfundime dhe akte tjera dhe jep mendime dhe përcakton drejtime.

Neni 56

Me Rregulloren e Këshillit caktohet mënyra e punës dhe procedura për vendimin e Këshillit dhe komisionet e përhershme dhe të përkohshme. Regullorja e Këshillit të Komunës silllet me shumicën e votave prej numrit të përgjithshëm të antarëve të Këshillit.

Neni 57

Me vendimin e Këshillit caktohen punët me domethënje lokale të komoetencës së komunës . Me vendimin e Këshillit themelohet administrarta e komunës dhe regullohet mënyra e punës së sajë dhe themelohen shërbime publike. Me vendim Këshilli regullohen edhe Çështje tjera në kompetencë të tij

Neni 58

Këshilli sjell përfundime kur shqyrton raporte, informata dha analiza. Këshilli jep mendime dhe cakton drejtime për kryerjen e dispozitave dhe akteve tjera.

Neni 59

Procedura për sjelljen e akteve të përgjithshme rregullohet me Rregulloren e Këshillit të Komunës.

Aktet e përgjithshme dhe tjera shpallen në "Fletën zyrtare të Komunës Çair".

Aktet e përgjithshme hynë në fuqi dëtën e tetë nga dita e shpalljes; por në veçanti që e cakton Këshilli i Komunës me ditën e shpalljes.

b) Aktet e veçanta

Neni 60

Këshilli dhe kryetari në korniza të kompetencave të tij sjellë akte të veçanta. Këshilli sjell vendime për zgjedhje dhe emërime. Kryetari i komunës sjell vendime.

Neni 61

Kryetari i komunës është i obliguar në afat prej shtatë ditësh nga dita e dorëzimit aktet ti shpallë në „ Fletën zyrtare të Komunës Çair „,

Neni 62

Për shpalljen e akteve evidentohet përmbledhje e veçantë. Përmbledhjen mund ta shfrytëzojnë qytetarët dhe e njejta do të vihet në kontroll Çdo ditë pune.

Член 55

Советот на Општината донесува Деловник за работа на Советот, одлуки, планови и програми, решенија, заклучоци и други акти и дава мислења и утврдува насоки.

Член 56

Со Деловникот за работа на Советот се уредува начинот на работата и постапката за одлучување на Советот и неговите постојани и повремени комисији. Деловникот за работа на Советот на Општината се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот.

Член 57

Со одлука на Советот се уредуваат работите од локално значење од надлежност на општината. Со одлука на Советот се основа општинската администрација и се уредува начинот на нејзиното работење и се основаат јавни служби. Со одлука Советот уредува и други прашања од своја надлежност.

Член 58

Советот донесува заклучоци кога разгледува извештаи, информации и анализи. Советот дава мислења и утврдува насоки за извршување на прописите и други акти.

Член 59

Постапката за донесување на општи акти се уредува со Деловникот за работа на Советот на Општината. Општите и други акти се објавуваат во "Службен гласник на Општина Чаир". Општите акти стапуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето; а по исклучок што го утврдува Советот на Општината со денот на објавувањето.

б) Поединечни акти

Член 60

Советот и градоначалникот во рамките на својата надлежност донесуваат поединечни акти. Советот донесува одлуки за избор и именување. Градоначалникот на општината носи решенија.

Член 61

Градоначалникот на општината е должен во рок од седум дена од доставувањето на актите да ги објави во „Службен гласник на Општина Чаир„

Член 62

За објавените акти се води посебна збирка.

Збирката може да ја користат граѓаните и истата ќе им биде ставена на увид секој работен ден.

V. FORMAT E DREJTËPËRDREJTA TË PJESËMARRJES SË QYTETARËVE NË VENDIMIN E KOMUNËS

Neni 63

Qytetarët drejtpërsëdrejti marrin pjesë në vendimin e çështjeve të rendësisë lokale nëpërmjet iniciativës qytetare, tubimeve të qytetarëve dhe referendum në mënyrë dhe procedurë të caktuar me ligj.
Aprovimi i pjesmarrjes së drejtëpërdrejtë të qytetarëve në vendimarrje finansohet nga Buxheti i komunës.

a) Iniciativa qytetare

Neni 64

Qytetarët kanë të drejtë ti propozojnë Këshillit të sjellë akt të caktuar ose të zgjidhë çështje të caktuara të kompetencës së saj.
Këshilli është i obliguar të diskutojë sipas propozimit të qytetarëve nga paragrafi 1 të këtij neni nëse e përkrahin së paku 10% prej zgjedhësve të komunës ose të bashkësisë urbane të cilës i përket Çështja e caktuar.
Këshilli është i detyruar të mbajë diskutim më së voni në afat prej 90 ditësh pas dorëzimit të iniciativës dhe për vendimin i informon qytetarët.

a) Tubim i qytetarëve

Neni 65

Tubimi i qytetarëve mund të thirret për regjionin e gjithë komunës ose për regjionin e bashkësisë urbane.
Tubimin e qytetarëve e thërret kryetari i komunës sipas iniciativës së tij, në kërkesë të Këshillit ose në kërkesë të së paku 10% prej zgjedhësve të komunës ose të bashkësisë urbane të cilës i përket Çështja e përcaktuar.
Akti për thirrjen e tubimit të qytetarëve vihet (theksohet) në vende publike në mënyrë të rëndomtë ose nëpërmjet mjeteve për informim publik.

Neni 66

Në tubimin e qytetarëve në vendimin marrin pjesë qytetarët të cilët kanë të drejtë zgjedhore.
Tubimi i qytetarëve mund të mbahet nëse marrin pjesë së paku 10% prej zgjedhësve.

Neni 67

Organet e Komunës janë të obliguar në afat prej 90 ditësh ti shqyrtojnë konkluzionet të sjellura në tubimin e qytetarëve dhe ti marrin parasysh gjatë vendimit dhe sjelljes masat sipas Çështjeve të

V. ОБЛИЦИ НА НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТИНАТА

Член 63

Граѓаните непосредно учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење преку граѓанска иницијатива, собири на граѓани и референдум на начин и постапка утврдени со закон.
Спроведувањето на непосредното учество на граѓаните во одлучувањето се финансира од Буџетот на општината.

a) Граѓанска иницијатива

Член 64

Граѓаните имаат право да му предложат на Советот да донесе одреден акт или да реши одредено прашање од негова надлежност.
Советот е должен да расправа по предлогот на граѓаните од став 1 на овој член ако го поддржат најмалку 10% од избирачите на општината или од урбаната заедница на која се однесува определеното прашање.
Советот е должен да одржи расправа најдоцна во рок од 90 дена по доставената иницијатива и за својата одлука да ги информира граѓаните.

б) Собир на граѓани

Член 65

Собирот на граѓани може да се свика за подрачјето на целата општина или за подрачјето на урбаната заедница.
Собирот на граѓани го свикнува градоначалникот на општината по своја иницијатива, на барање на Советот или на барање од најмалку 10% од избирачите на општината или на урбаната заедница на која се однесува определеното прашање.
Актот за свикнување на собирот на граѓани се истакнува на јавни места на вообичаен начин или преку средствата за јавно информирање.

Член 66

На собирот на граѓани во одлучувањето учествуваат граѓаните кои имаат избирачко право.
Собирот на граѓани може да се одржи доколку присуствуваат најмалку 10% од избирачите.

Член 67

Органите на Општината се должни во рок од 90 дена да ги разгледаат заклучоците донесени на собирот на граѓаните и да ги земат предвид при одлучувањето и донесувањето мерки по

cilave ju përkasin dhe ti informojnë qytetarët për vendimet e tyre në mënyrë të rëndomtë ose nëpërmjet fletëzës zyrtare të komunës.

c) Referendum

Neni 68

Referendum shpall Këshilli i Komunës me iniciativë të tij për Çështje të kompetencave të tij dhe me rëndësi për komunën.

Këshilli është i obliguar të shpallë referendum të kërkesës të së paku 20% prej zgjedhësve të komunës.

Kërkesa për shpallje të rreferendumit dorëzohet deri te Këshilli i komunës me numër të duhur nënshkrimesh të zgjedhësve të dhënë para organit kompetent i cili mban evidencë për të drejtën zgjedhore të qytetarëve të komunës.

Neni 69

Pas kërkesës për shpallje të referendumi Këshilli i komunës më së voni në afat prej 60 ditësh nga parashtrimi i kërkesës sjell vendim për shpallje të referendumi.

Pas vendimit për shpalljen e referendumi përcaktohen Çështjet për të cilat vendoset në referendum, dita e mbatjes së tij dhe procedura për miratimin e referendumi.

Neni 70

Vendimi për shpallje të referendumi shpallet në fletën zyrtare të komunës.

Nga dita e shpalljes së vendimit për shpalljen e referendumi deri në ditën e mbatjes së referendumi nuk mund të kalojnë më pak se 15 ditë as më shumë se 60 ditë.

Neni 71

Referendumi është e domosdoshme të shpallet për futjen e vetkontributit për rajonin e komunës.

Neni 72

Referendumin e aprovon Komisioni për miratim të referendumi të emëruar nga Këshilli i komunës.

Procedura për votim aprovohet në pajtueshmëri me Ligj.

Të drejtë votimi në referendum kanë qytetarët me të drejtë zgjedhjeje.

Neni 73

Vendimi i referendumi sillet me shumicën e votave të zgjedhësve të cilët kanë votuar, nëse në referendum kanë dalë më shumë se gjysma e numrit të zgjedhësve të regjistruar.

прашањата на кои се однесуваат и да ги информираат граѓаните за своите одлуки на вообичаен начин или преку службеното гласило на општината.

в) Референдум

Член 68

Референдум распишува Советот на општината по своја иницијатива за прашањата од негова надлежност и од значење за општината.

Советот е должен да распише референдум на барање од најмалку 20% од избирачите на општината.

Барањето за распишување референдум се доставува до Советот на општината со потребен број на потписи на избирачи дадени пред надлежен орган кој води евиденција за избирачкото право на граѓаните на општината.

Член 69

По барањето за распишување на референдум Советот на општината најдоцна во рок од 60 дена од поднесување на барањето донесува одлука за распишување на референдум.

Во одлуката за распишување на референдум се определуваат прашањата за кои се одлучува на референдумот, денот на неговото одржување и постапката за спроведување на референдумот.

Член 70

Одлуката за распишување на референдумот се објавува во службеното гласило на општината.

Од денот на објавувањето на одлуката за распишување на референдум до денот на одржување на референдум не може да поминат помалку од 15 дена ниту повеќе од 60 дена.

Член 71

Референдум задолжително се распишува за воведување на самопридонес за подрачјето на општината.

Член 72

Референдумот го спроведува Комисија за спроведување на референдум именувана од Советот на општината.

Постапката на гласање се спроведува согласно Закон.

Право на гласање на референдумот имаат граѓаните со избирачко право.

Член 73

Одлуката на референдумот се донесува со мнозинство гласови од избирачите кои гласале, доколку на референдумот излегле повеќе од половината од вкупниот број запишани избирачи.

Vendimi i sjellur në referendum është e domosdoshme dhe shpallet në fletën zyrtare të komunës.

d) Parashtrësia dhe propozime

Neni 74

Për punën e organeve të Komunës dhe administratës komunale, qytetarët kanë të drejtë, veçmas ose së bashku me të tjerët të shtrojnë parashtrësia dhe propozime.

Neni 75

Parashtrësia dhe propozimet parashtrihen në formë të shkruar ose gojor në procesverbal, veçmas ose në grup, deri te kryetari. Për parashtrësia dhe propozime nuk paguhet taksë.

Neni 76

Parashtruesi nuk guxon të durojë pasoja të dëmshme për shkak të parashtrimin të parashtrësës, as për atë nuk mundet të thuret në përgjegjësi.

Neni 77

Proceduimi pas parashtrësive dhe propozimeve kap përmbledhjet e të dhënave, lajmërimeve dhe mendimeve për rrethanat që janë me rëndësi për vlerësimin e drejtë në thelbësoren e parashtrësës, si dhe marrjen e masave të duhura për eliminimin e lëndimit të parashtruesit ose lëndimin e interesave publike.

Neni 78

Kryetari, është i obliguar më së voni në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të parashtrësës, gjegjësisht propozimit, parashtruesit ti dorëzojë përgjegje të arsyetueshme. Nëse parashtrësia ose propozimi nuk i përkasin punës nën kompetencë të organeve të komunës, kryetari i dorëzon deri te organi kompetent gjegjës dhe për këtë e lajmëron parashtruesin.

Ç) Tribuna publike, anketa dhe propozime

Neni 79

Organet e Komunës, gjatë sjelljes së dispozitave të kompetencës së saj paraprakisht mund të organizojnë tribuna publike, të zbatojnë anketime ose të kërkojnë propozime nga qytetarët. Tribuna publike organizohet kur sillen dispozitat për Çështje të zhvillimit lokal ekonomik, nevojave komunale (furnizim ujor, mirëmbatja e pastrimit publik, mirëmbatjen e rrugëve publike dhe rrugicave) dhe Çështje tjera më rëndësi më të gjërë lokale.

Одлуката донесена на референдумот е задолжителна и се објавува во службеното гласило на општината.

г) Претставки и предлози

Член 74

За работата на органите на Општината и општинската администрација, граѓаните имаат право, поединечно или заеднички со другите да поставуваат претставки и предлози.

Член 75

Претставките и предлозите се поднесуваат во писмена форма или усно во записник, поединечно или групно, до градоначалникот. За претставките и предлозите не се плаќа такса.

Член 76

Подносителот не смее да трпи штетни последици поради поднесување на претставка, нити поради тоа може да биде повикан на одговорност.

Член 77

Постапувањето по претставките и предлозите опфаќа прибирање на податоци, известувања и мислења за околностите што се од значење за правилно оценување на основаноста на претставката, како и преземање на потребни мерки за отстранување на повредата на правото на подносителот или повреда на јавните интереси.

Член 78

Градоначалникот, е должен најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на претставката, односно предлогот, на подносителот да му достави образложен одговор. Ако претставката или предлогот не се однесуваат на работата од надлежност на органите на општината, градоначалникот ги доставува до соодветниот надлежен орган и за тоа го известува подносителот.

д) Јавни трибини, анкети и предлози

Член 79

Органите на Општината, при донесувањето на прописи од својата надлежност претходно можат да организираат јавна трибина, да спроведат анкети или да побараат предлози од граѓаните. Јавна трибина се организира кога се донесуваат прописи за прашања од локалниот економски развој, комунални потреби (водоснабдување, одржување на јавна чистота, одржување на локални патишта и улици) и други прашања од пошироко локално значење.

Anketimi zbatohet për sjellje të planeve urbanistike dhe Çështjeve tjera me rëndësi lokale.

Mbledhja e propozimeve nga qytetarët për zgjedhjen e çështjeve me rëndësi lokale do të kryhet përmes shpalljes së lajmërimit me të cilën do të thiren qytetarët të japin propozime të tyre. Procedura, mënyra dhe koha e marrjes të njëjës nga aktivitetet e shënuara nga paragrafi 1 i këtij neni, do të rregullohet me vendim të sjellë nga organi i cili e ka organizuar.

VI. PRONËSIA DHE FINANSIMI I KOMUNËS

a) Pronësia

Neni 80

Pronësimin e Komunës e përbëjnë gjëra të tundëshme dhe të patundëshme, mjete të hollash dhe të drejta.

Pronësimin Komuna e arrinë prej burimeve të veta të të ardhurave, nëpërmjet finansimit të qytetarëve apo me pjesmarjen e tyre në mënyrë tjetër, prej dhuratave dhe prej gjërave tjera.

Neni 81

Për blerje, huazim dhe ngarkim të pronësimit të mjeteve të patundëshmërisë vendosë Këshilli i Komunës.

Huazimi i pronës së Komunës bëhet vetëm nëpërmjet ankantit publik, në pajtim me ligjin.

Çmimi shitës i gjërave nuk guxon të jetë më vogël se çmimi me vlerë në tregë.

Mjetet e fituara nga shitja e lëndëve mund të investohen vetëm për arritje të lëndëve të reja ose rekonstruimin e lëndëve ekzistuese në pronësi të Komunës.

Neni 82

Komuna e evidenton pronësinë e saj dhe vlera e saj tregohet në llogarinë vjetore.

Neni 83

Mjetet në pronësi të Komunës mund të jepen në shfrytëzim të subjektëve tjerë nëpërmjet ankantit publik, në pajtueshmëri me ligj.

b) Finansimi

Neni 84

Komuna finansohet nga burimet e saja të të ardhurave, tatimeve lokale, shpenzimeve dhe taksave të caktuara me ligj, shtesave nga shteti dhe burimeve e të ardhurave të caktuara me ligj. Komuna në korniza të kompetencave të saja,

Anketa se spроведува за донесување на урбанистички планови и други прашања од локално значење.

Прибирање предлози од граѓаните за решавање на прашања од локално значење ќе се врши преку објавување на соопштение со кое ќе се повикаат граѓаните да даваат свои предлози.

Постапката, начинот и времето на преземање на една од наведените активности од став 1 на овој член, ќе се уреди со одлука донесена од органот кој ја организирал.

VI. СОПСТВЕНОСТ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНАТА

a) Сопственост

Член 80

Сопственоста на Општината ја сочинуваат неподвижни и подвижни ствари, парични средства и права.

Општината ја стекнува сопственоста од сопствени извори на приходи, по пат на финансирање од граѓаните или со нивно учество на друг начин, од подароци и по други основи.

Член 81

За купување, отуѓување и отповикување на сопственоста на недвижни предмети одлучува Советот на Општината.

Отуѓување на сопственоста на Општината се врши само по пат на јавно наддавање, согласно закон.

Продажната цена на предметите не смее да биде помала од нивната пазарна вредност. Средствата добиени од продажбата на предметите може да се инвестираат само за стекнување на нови или реконструкција на постојни предмети во сопственот на Општината.

Член 82

Општината ја евидентира својата сопственост и нејзината проценка се искажува во годишна сметка.

Член 83

Предметите во сопственост на Општината можат да се дадат на користење на други субјекти по пат на јавно наддавање, во согласност со закон.

b) Финансирање

Член 84

Општината се финансира од сопствени извори на приходи, локални даноци, надоместоци и такси утврдени со закон, дотации од државата и други извори на приходи утврдени со закон. Општината во рамките на своите надлежности,

pamvarsisht disponon me burimet e saja të të ardhurave.

Neni 85

Të arrdhurat dhe harxhimet e komunës caktohen me Buxhetin e Komunës.

Buxheti i Komunës përmban bilanc të të ardhurave dhe harxhimeve të Buxhetit, por bëhet fjalë për vitin fiskal prej dymbëdhjet muajsh i cili fillon prej të 1-it janar, kurse përfundon me 31-shin dhjetor nga secili vit kalendarik.

Neni 86

Propozimi i Buxhetit të Komunës e cakton kryetari dhe e dorëzon deri te Këshilli i Komunës për sjelljen e tij jo më se voni deri në mesin e muaj nëndor.

Këshilli nuk mundet ta shqyrtojë propozimin e Buxhetit të Komunës para kalimit të njëzet ditëve nga dita e dorëzimit te këshilltarët.

Neni 87

Për secilin ndryshim të Buxhetit të Komunës, për harxhimet e miratuara plotësuese të vijuara me masa që do ti zmadhojnë të ardhurat e propozuara ose ti zvoglojnë harxhimet tjera në sasi të barabartë, vendim sjell Këshilli i Komunës.

Neni 88

Për mbulimin e kërkesave të paparapara për harxhimet të cilat do të paraqiten në vijim të vitit Buxhetor, nga harxhimet e përgjithshme rrjedhëse dhe kapitale ndahet rezervë buxhetore në lartësi të caktuar me ligj.

Për shfrytëzimin e mjeteve nga buxheti rezervë vendos Këshilli i Komunës me propozim të kryetarit.

Këshilli me vendim mund ta autorizojë kryetarin për mënyrën e shfrytëzimit të rezervave buxhetore.

Neni 89

Nëse Buxheti i Komunës për vitin e ardhshëm nuk sillet deri më 31-shin dhjetor në vitin rrjedhës, do të procedohet në pajtueshmëri me Ligjin për buxhetet dhe do të futet finansim kohor dhe atë më së voni për gjashtë muaj.

Neni 90

Në fund të secilit vit fiskal përgaditet llogaria vjetore e Buxhetit të Komunës.

Llogarinë vjetore të Buxhetit, Këshilli i Komunës duhet ta aprovojë më së voni deri më 31-shin mars në vitin vijues, për vitin e kaluar.

Neni 91

Kryerjen e Buxhetit të Komunës e kryen kryetari, ndërsa më konkretisht rregullohet me Vendimin për kryerjen e Buxhetit të Komunës.

самостојно располага со сопствените извори на приходи.

Член 85

Приходите и трошоците на општината се утврдуваат со Буџетот на Општината.

Буџетот на Општината содржи биланс на приходите и трошоците на Буџетот, а се однесува за фискалната година од дванаесет месеци која почнува од 1-ви јануари, а завршува на 31-ви декември од секоја календарска година.

Член 86

Предлогот на Буџетот на Општината го утврдува градоначалникот и го доставува до Советот на Општината за донесување не подоцна од средината на месец ноември.

Советот не може да го разгледа предлогот на Буџетот на Општината пред истекот на дваесет дена од денот на доставувањето до советниците.

Член 87

За секоја промена на Буџетот на Општината, за дополнително усвоени трошоци следено со мерки што ќе ги зголемат предложените приходи или ќе ги намалат другите трошоци во сразмерен износ, одлука донесува Советот на Општината.

Член 88

За покривање на непредвидените барања за трошоци кои ќе се појават во текот на буџетската година, од вкупните тековни и капитални трошоци се издвојува буџетска резерва во висина утврдена со закон.

За користење на средствата од буџетската резерва одлучува Советот на Општината по предлог на градоначалникот.

Советот со одлука може да го овласти градоначалникот за начинот на користење на буџетската резерва.

Член 89

Доколку Буџетот на Општината за наредната година не биде донесен до 31-ви декември во тековната година, ќе се постапи согласно со Законот за буџетите и ќе се воведо времено финансирање и тоа најдолго за шест месеци.

Член 90

На крајот на секоја фискална година се изготвува годишна сметка на Буџетот на Општината.

Годишната сметка на Буџетот, Советот на Општината треба да ја усвои најдоцна до 31-ви март во тековната година, за претходната година.

Член 91

Извршувањето на Буџетот на Општината го врши градоначалникот, а поконкретно се уредува со Одлука за извршување на Буџетот на Општината.

VII. VETËQEVERISJA VENDORE NË KOMUNË

Neni 92

Qytetarët e Komunës vendosin për punët e drejtpërdrejta dhe rendësisë së përditshmërisë të jetës dhe punës së tyre dhe nëpërmjet formave të vetëqeverisjes vendore të cilët mundet ti themelojnë në pajtueshmëri me këtë Statut.

Neni 93

Në Komunë si forma të vetëqeverisjes vendore mund të themelohen bashkësi urbane.

Neni 94

Bashkësia urbane themelohet në rajonin e Komunës për njësinë urbane në pajtueshmëri me planin urbanistik.

Neni 95

Iniciativën për themelimin e bashkësive urbane mund ta ngrenë së paku 10% e qytetarëve, banorë të rajonit për të cilin ka interes për themelim vetëqeverisja lokale.

Neni 96

Iniciativa për themelim përmban: dorëzues, përshkrim i rajonit për të cilin kërkohet themelimi i bashkësisë urbane, arsyetim të nevojave për themelim dhe nënshkrime të qytetarëve të interesuar.

Iniciativa për themelim dorëzohet deri te Këshilli i Komunës, i cili e shqyrton dhe vlerëson se a janë përmbushur kushtet për themelimin e bashkësisë urbane.

Neni 97

Vendimi për themelimin e bashkësisë urbane sillet në Tubim të qytetarëve deri te rajoni gjegjës nëpërmjet votës publike me shumicën e votave të qytetarëve të pranishëm.

Neni 98

Qytetarët nëpërmjet bashkësive urbane, në pajtueshmëri me këtë Statut dhe vendimet për themelim kujdesen për:

- gjidhjen e çështjeve nga infrastruktura komunale për rajonin gjegjës;
- ndërtimin dhe mirëmbatjen e objekteve të interesit publik (ujësjellsa, rrugë, shtëpia kulturore, objekte sportive etj.);
- mbrotja e ambientit jetësor dhe natyrës;
- ngritja e iniciativës për rregullimin e hapsirës;
- organizimi i manifestimeve kulturore, sportive, zbavitëse dhe

VII. МЕСНА САМОУПРАВА ВО ОПШТИНАТА

Член 92

Граѓаните во Општината одлучуваат за работите од непосредно и секојдневно значење од својот живот и работа и преку облици на месна самоуправа кои можат да ги основаат согласно со овој Statut.

Член 93

Во Општината како облици на месна самоуправа можат да се основаат урбани заедници.

Член 94

Урбана заедница се основа во подрачјето на Општината за урбана единица согласно урбанистичкиот план.

Член 95

Иницијатива за основање урбани заедници можат да покренат најмалку 10% од граѓаните, жители на подрачјето за кои има интерес за основање на месна самоуправа.

Член 96

Иницијативата за основање содржи: подносител, опис на подрачјето за кое се бара основање на урбана заедница, образложение на потребите за основање и потпис на заинтересираните граѓани. Иницијативата за основање се доставува до Советот на Општината, кој ја разгледува и оценува дали се исполнети условите за основање на урбана заедница.

Член 97

Одлуката за основање на урбана заедница се донесува на Собир на граѓани од соодветното подрачјето по пат на јавно гласање со мнозинство гласови од присутните граѓани.

Член 98

Граѓаните преку урбани заедници, во согласност со овој Statut и одлуките за основање се грижат и даваат иницијатива и предлози за:

- решавање на прашања од комуналната инфраструктура за соодветното подрачје;
- изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.);
- заштита на животната средина и природата;
- покренување на иницијатива за уредување на просторот;
- организирање културни, спортски, забавни и други манифестации; и

- punë tjera me rëndësi direkte të përditshmërisë për jetën dhe punën e qytetarëve.

Këshilli i bashkësisë urbane jep iniciativë dhe propozime deri te organet kompetente të Komunës, për Çështje nga lëmi i arsimit, shëndetsisë, mbrotjes sociale dhe Çështjeve tjera në interes të qytetarëve.

Neni 99

Punët nga neni 98 të këtij Statuti finansohen prej:

- mjeteve të cilat Komuna do t'ia lëshojë bashkësive urbane në pajtueshmëri me planet dhe programet për zhvillimin e tyre;
- mjeteve të cilat qytetarët drejtpërsëdrejti i bashkojnë;
- mjeteve të cilat i ndajnë personat e interesuar juridik dhe fizik;
- mjeteve nga shpenzimi i shërbimeve dhe
- dhuratave dhe mjeteve tjera.

Neni 100

Bashkësia urbane është person juridik në korniza të të drejtave të caktuara me këtë Statut. Organi i bashkësisë urbane është Këshilli. Këshillin e zgjedhin qytetarët e bashkësisë urbane në tubim të qytetarëve me votë publike, nëse tubimi nuk vendos votimi të bëhet fshehur. Këshilli është i përbërë nga tre deri në nëntë anëtarë.

Mandati i anëtarëve të këshillit zgjatë katër vjet.

Bashkësia urbane ka vulë të saj (në formë rrethore) dhe vulë arhivore (katërkëndësh).

Neni 101

Vendim për shpalljen e zgjedhjes të anëtarëve të këshillit sjell këshilli në përpërjen e vjetër, më së voni 30 ditë prej kalimit të mandatit.

Nëse vendimi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk sillët në afatin e caktuar, vendimi për shpalljen e zgjedhjes të anëtarëve të këshillit dhe për formimin dhe zgjedhjen e këshillave zgjedhor sjell kryetari i komunës në afat prej 15 ditësh.

Neni 102

Propozim dhe përcaktim të kandidatëve për anëtarë të këshillit kryhet në tubim të qytetarëve. Për të caktuar vlerësohen kandidatët të cilët kanë fituar shumicën, gjegjësisht numrin më të madh të votave nga qytetarët prezent në tubimin

- други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

Советот на урбаната заедница дава иницијативи и предлози до надлежните органи на Општината за прашања од областа на образованието, здравството, социјалната заштита и други прашања од интерес на граѓаните.

Член 99

Работите од членот 98 на овој Статут се финансираат од:

- средства кои што Општината ќе им ги отстапи на урбаните заедници согласно со плановите и програмите за нивниот развој;
- средства што граѓаните непосредно ги здружуваат;
- средства што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица;
- средства од надомест на услуги и
- подароци и други средства.

Член 100

Урбаната заедница е правно лице во рамките на правата утврдени со овој Статут.

Орган на урбаната заедница е Советот. Советот го избираат граѓаните на урбаната заедница на собир на граѓани со јавно гласање, доколку собирот не одлучи гласањето да биде тајно.

Советот е составен од три до девет членови.

Мандатот на членовите на советот трае четири години.

Урбаната заедница има свој печат (во тркалезна форма) и штембил (четириаголен).

Член 101

Одлука за распишување на избор на членови на советот донесува советот во стариот состав, најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот. Ако Одлуката од став 1 на овој член не се донесе во утврдениот рок, одлука за распишување на избор на членови на советот и за формирање и избор на изибрачки одбори донесува градоначалникот на општината во рок од 15 дена.

Член 102

Предлагање и утврдување на кандидати за членови на советот се врши на собир на граѓани. За утврдени се сметаат кандидатите кои добиле мнозинство, односно најголем број гласови од присутните граѓани на собирот.

Neni 103

Procedura për propozim, caktim dhe zgjedhje të anëtarëve të Këshillit për së afërmi rregullohet me Dispozitat për punë në formën e vetëqeverisjes lokale.

Neni 104

Për anëtarë të zgjedhur të këshillit vlerësohen kandidatët të cilët kanë fituar shumicën gjegjësisht numër më të madh votash nga të zgjedhurit të cilët kanë votuar.

Neni 105

Këshilli prej anëtarëve të tij zgjedh kryetar me mandate 4 vjeçar, i cili e prezenton dhe e përfaqëson bashkësinë urbane.
Procedura për zgjedhje të kryetarit të Këshillit të bashkësisë urbane është e njëjtë si për zgjedhje të kryetarit të Këshillit të komunës.
Këshilli sjell dispozita me të cilat rregullohet puna e bashkësisë urbane si dhe program për punë.

Neni 106

Kryetari i Komunës, me vendim mund të delegojë kryerjen e punës së përcaktuar nga interesi i drejtpërdrejtë dhe me rëndësi të përditshme për jetën dhe punën e banorëve, te kryetari i këshillit të bashkësisë urbane.
Mjetet e duhura për kryerjen e punëve, nga paragrafi 1 i këtij neni caktohen me vendim për derigjimin e kompetencës.
Me vendim përcaktohet organi dhe mënyra e kryerjes së mbikqyrjes mbi kryerjen e punëve nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 107

Administrata komunale i kryhen punët profesionale, administrativo-teknike dhe kontabiliteto-finansiare të organit të bashkësisë urbane.
Kontrollimin mbi harxhimet e mjeteve të cilët do të jenë të kahëzuara për kryerjen e kompetencave deleguese e kryehen administrate komunale.

VIII. INFORMIMI I QYTETARËVE DHE QASJE E LIRË DERI TE INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK

a) Informimi i qytetarëve

Neni 108

Organet e Komunës, komisionet e këshillit të komunës dhe ndërmarjet publike dhe institucionet të themeluara nga komuna, i informojnë qytetarët për vendimet dhe aktivitetet e tyre të cilët janë me rëndësi të drejtpërdrejtë

Член 103

Постапка за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот поблиску се уредува со Правилата за работа на обликот на месна самоуправа.

Член 104

За избрани членови на советот се сметаат кандидати кои добиле мнозинство односно најголем број на гласови од избирачите кои гласале.

Член 105

Советот од своите членови избира претседател со мандат од 4 години, кој ја претставува и застапува урбаната заедница.
Постапката за избор на претседател на Советот на урбаната заедница е иста како за избор на претседател на Советот на општината.
Советот донесува правила со кои се уредува работата на урбаната заедница како и програма за работа.

Член 106

Градоначалникот на Општината, со решение може да делегира вршење на определена работа од непосреден интерес и секојдневно значење за животот и работата на жителите, на претседателот на советот на урбаната заедница.
Средствата потребни за извршување на работите, од ставот ж на овој член се утврдуваат во решението за делегирање на надлежноста.
Со решението се определува органот и начинот на вршење на надзор над извршувањето на работите од ставот 1 на овој член.

Член 107

Општинската администрација ги врши стручните, административно-техничките и сметководствено - финансиските работи на органот на урбаната заедница.
Контрола над трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за извршување на делегираните надлежности врши општинската администрација.

VIII. ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ И СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

a) Информирање на граѓаните

Член 108

Органите на општината, комисиите на советот на општината и јавните претпријатија и установи основани од општината, ги информираат граѓаните за одлуките и своите активности кои се од непосредно значење за животот и работата на

për jetën dhe punën e qytetarëve në komunë dhe për informata tjera të interesit publik.

Qytetarët e komunës informohen për:

- dispozitat të cilat i sjell Këshilli i komunës;
- mënyra dhe kushtet për realizimin e të drejtave të tyre
- detyrat e qytetarëve të cilat dalin prej kompetencave të komunës;
- planet, projektet dhe programet të cilat janë në përgaditje, por janë me rëndësi për zhvillimin e komunës;
- shërbimet të cilat i fitojnë nga shërbimet publike dhe administrate komunale dhe mënyra e fitimit të tyre;
- të ardhurat të cilat realizohen në komunë dhe mënyra e ndarjes së tyre dhe harxhimit;
- furnizimet publike të mjeteve kryesore për punë;
- emërimet të drejtorëve dhe përfaqësuesve në këshillat drejtues të ndërmarrjeve publike, institucioneve dhe shkollave;
- informacione tjera të cilat dalin prej kompetencave të organeve të komunës dhe ndërmarrjeve publike dhe institucioneve në pajtueshmëri me ligj.

Neni 109

Informimi i qytetarëve të komunës bëhet rregullisht, pa shpenzim nëpërmjet:

- botimit të fletës zyrtare të komunës;
- botimin dhe distribuimin e biltenit mujor informativ deri te qytetarët;
- shpallje të publikimeve;
- zyra informative të udhëhequra nga administrata komunale dhe shërbimeve publike të themeluara në komunë;
- tabeta shpallëse (lokale të organeve të komunës, bashkësive vendore, ndërmarrjeve publike dhe institucioneve);
- veb faqe;
- tribunave publike në bashkësitë vendore për Çështje të caktuara;
- mjeteve të informimit publik, dhe
- në mënyrë tjetër përkatëse e cila është më e volitshme për informimin e publikut.

graѓanite vo општината и за други информации од јавен интерес.

Граѓаните на општината се информираат за:

- прописите кои ги донесува Советот на општината;
- начинот и условите за остварување на нивните права;
- обврските на граѓаните кои произлегуваат од надлежноста на општината;
- плановите, проектите и програмите кои се во подготовка, а се од значење за развојот на општината.
- услугите кои ги добиваат од јавните служби и општинската администрација и начинот на нивно добивање;
- приходите кои се остваруваат во општината и начинот на нивна распределба и трошење;
- јавните набавки на основните средства за работа;
- именување на директори и претставници во управните одбори на јавните претпријатија, установи и училиштата;
- други информации кои произлегуваат од надлежноста на органите на општината и јавните претпријатија и установи во согласност со закон.

Член 109

Информирањето на граѓаните на општината се врши редовно, без надоместок, преку:

- издавање службен гласник на општината
- издавање и дистрибуција до граѓаните на месечни информативни билтени;
- објавување на публикации;
- информативни канцеларии водени од општинската администрација и јавните служби основани од општината;
- огласни табли (простории на органите на општината, месните заедници, јавните претпријатија и установи);
- веб сајт;
- јавни трибини во месните заедници за одредени прашања;
- средства за јавно информирање, и
- на друг соодветен начин кој е најповолен за информирање на јавноста.

Neni 110

Këshilli i komunës me vendim të veçantë mund të përcaktojë për informata të caktuara të informohet edhe në gjuhën e cila nuk është zyrtare në komunë, por e flasin një pjesë e banorëve të komunës.

IX. MËNYRË DHE PROCEDURË PËR RREGULLIMIN DHE PËRDORIMIN E STEMËS DHE FLAMURIT TË KOMUNËS

Neni 111

Stema dhe flamuri i Komunës përcaktohen me vendim të Këshillit të Komunës. Për përcaktimin e stemës dhe flamurit të Komunës, Këshilli shpall konkurs dhe formon komision.

Neni 112

Komisioni nga punimet e arritura sipas konkursit të shpallur, përcakton propozim për stemë, gjegjësisht flamur të Komunës dhe e sjellë te Këshilli për miratim.

Neni 113

Këshilli i Komunës me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit vendos sipas propozimit të komisionit. Vendimi i Këshillit për përcaktimin e stemës, gjegjësisht flamurit të Komunës është pjesë përbërse e Statutit të Komunës.

Neni 114

Stema e Komunës përdoret në përbërje të vulës së komunës. Stema e Komunës mund të përdoret edhe në thirrjet oficiale, urimeve dhe në akte të ngjajshme të cilët i shfrytëzojnë Këshilli dhe kryetari i komunës. Këshilli i komunës mundet të lejojë përdorimin e stemës së Komunës personave fizik dhe juridik, nëse vlerëson se është në interes të Komunës.

Neni 115

Flamuri i Komunës paraqitet (shfaqet) në komunë dhe në vende të dukshme të Komunës. Flamuri i Komunës mundet të paraqitet dhe gjatë takimeve ndërkombëtare, garave dhe tubimeve tjera në të cilat marr pjesë ose është e prezentuar komuna.

Neni 116

Stema dhe flamuri i Komunës nuk mundet të përdoren nëse janë të dëmtuara ose me pamjen e tyre janë të papërshtatur për përdorim.

Член 110

Советот на општината со посебна одлука може да утврди за одредени информации да се информира и на јазикот кој не е службен јазик во општината, а го зборуваат дел од жителите на општината.

IX. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ГРБОТ И ЗНАМЕТО НА ОПШТИНАТА

Член 111

Грбот и знамето на Општината се утврдуваат со одлука на Советот на Општината, во согласност со Закон. За утврдување на грбот и знамето на Општината, Советот распишува конкурс и образува комисија.

Член 112

Комисијата од пристигнатите трудови по објавениот конкурс утврдува предлог за грб, односно знаме на Општината и го доставува до Советот на усвојување.

Член 113

Советот на Општината со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот одлучува по предлогот на комисијата. Одлуката на Советот за утврдување на грб, односно знаме на Општината е составен дел на Статутот на Општината.

Член 114

Грбот на Општината се употребува во состав на печатот на општината. Грбот на Општината може да се употребува и на официјални покани, честитки и на слични акти што ги користат Советот и градоначалникот на општината. Советот на општината може да одобри употреба на грбот на Општината на физички и правни лица, ако оцени дека е во интерес на Општината.

Член 115

Знамето на Општината се истакнува на општината и на видни места на Општината. Знамето на Општината може да се истакнува и при меѓународни средби, натпревари и други собири на кои учествува или е презентирана општината.

Член 116

Грбот и знамето на Општината не смеат да се употребуваат ако се оштетени или со својот изглед се неподобни за употреба.

X. MBROTJA E TË DREJTAVE TË KOMUNËS

Neni 117

Iniciativa për vlerësimi e kushtetutshmërisë të ligjeve dhe kushtetutshmëria dhe ligjshmëria e akteve komunale të ministrive dhe organeve të tjera të drejtorisë së shtetit, me të cilët rrënohet, gjendja kushtetuese dhe të drejtat e komunës të përcaktuara me kushtetutën dhe ligjet, mund të parashtrajnë Këshilli gjegjësisht kryetari i Komunës deri te gjyqi Kushtetues i Republikës së Maqedonisë.

Neni 118

Kryetari i komunës ka të drejtë të kërkojë mbrotje gjyqësore para gjyqeve kompetente kur komunës i pengohet kryerja e kompetencave të dhëna me Kushtetutë dhe ligj, me akte dhe aktivitete të organeve të drejtorisë shtetërore dhe të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

XI. PROCEDURA PËR DRYSHIME DHE PLOTËSIME E STATUTIT TË KOMUNËS

Neni 119

Ndryshime dhe plotësime të Statutit të Komunës mund të propozojnë së paku një e gjysma prej anëtarëve të Këshillit të Komunës, kryetari ose së paku 10% prej zgjedhësve të Komunës.

Neni 120

Vendimi për hyrjen kah ndryshimi i Statutit sjell Këshilli i Komunës me shumicën e votave prej numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit.

Neni 121

Ndryshimet e Statutit të Komunës janë të sjellura nëse për ato kanë votuar shumica e anëtarëve të Këshillit.

XI. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 122

Bashkësitë ekzistuese vendore të regjionit të Komunës Çair dhe organet e tyre vazhdojnë me punën me të njetat kompetanca deri në zgjedhjet e ardhshme të Këshillave të bashkësive urbane.

Neni 123

Aktet për organizimin dhe punën dhe aktet për sistematizimin e vendeve të punës do të sillen në afat prej tre muajsh pas sjelljes së këtij statuti.

X. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ОПШТИНАТА

Член 117

Иницијатива за оцена на уставноста на законите и уставноста и законитоста на општите акти на министерствата и други органи на државната управа, со кои се нарушува уставната положба и правата на општината утврдени со уставот и законите, може да поднесат Советот односно градоначалникот на Општината до Уставниот суд на Република Македонија.

Член 118

Градоначалникот на општината има право да бара судска заштита пред надлежните судови кога на општината и се попречува вршење на дадените надлежности со Устав и закон, со акти и активности на органите на државната управа и на Владата на Република Македонија.

XI. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ОПШТИНАТА

Член 119

Измени и дополнувања на Статутот на Општината можат да предложат најмалку една половина од членовите на Советот на Општината, градоначалникот или најмалку 10% од избирачите во Општината.

Член 120

Одлука за пристапување кон измени на Статутот донесува Советот на Општината со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот.

Член 121

Измените на Статутот на Општината се донесени ако за нив гласале мнозинство од членовите на Советот.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 122

Постојните месни заедници од подрачјето на Општината Чаир и нивните органи продолжуваат со работа со истите надлежности до наредните избори на советите на урбните заедници.

Член 123

Актите за организација и работа и актите за систематизација на работните места ќе се донесат во рок од три месеци по донесувањето на овој Статут.

<p style="text-align: center;">Neni 124</p> <p>Me hyrjen në fuqi të këtij Statuti ndalet vlerja e Statutit të Komunës Çair-Shkup, i shpallur në “Gazetën zyrtare të Qytetit të Shkupit” numër 15/97.</p> <p style="text-align: center;">Neni 125</p> <p>Ky Statut hyn në fuqi ditën e 8-të prej ditës së shpalljes në „ Fletën zyrtare të Komunës Çair „,</p>	<p style="text-align: center;">Член 124</p> <p>Со денот на влегување во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на Општината Чаир, објавен во „Службен гласник на Град Скопје” број 15/97.</p> <p style="text-align: center;">Член 125</p> <p>Овој Статут влегува во сила 8-от ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Чаир,,</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Numër/ Број/No 08 –
Prej /од/Birim **08** .2017 година
Shkup – Скопје - Џсќур

Kryetar i Këshillit
Претседател на Советот
Belediye Meclis Başkanı

M-r Zahir Bekteshi

ps: Pjesë përbërëse të këtij teksti te spastruar janë / Составен дел на овој пречистен текст се:

- V E N D I M për stemën e Komunës së Çairit / О Д Л У К А За грбот на Општина Чаир
- V E N D I M për flamurin e Komunës së Çairit / О Д Л У К А За знамето на Општина Чаир

 	 
<p>LOGO / STEMË ЛОГО / ГРБ</p>	<p>FLAMURI ЗНАМЕ</p>

Në bazë të nenit 10 dhe nenit 36 paragrafi 1 pika 15 nga Ligji për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) dhe neni 8 nga Statuti i Komunës së Çairit ("Fleta zyrtare e Komunës së Çairit" nr. 10/07) dhe ("Fleta zyrtare e Qytetit të Shkupit" nr. 12/05), Këshilli i Komunës së Çairit në vazhdimin e mbledhjes së 26-të, e mbajtur me datë **27.09.2010**, miratoi

V E N D I M
për stemën e Komunës së Çairit

Neni 1

Me këtë Vendim përcaktohet stema e Komunës së Çairit.

Neni 2

Stema e Komunës së Çairit paraqet një përmbledhje të disa kuptimeve simbolike. Baza është kalldërm e gjeometrizuar e Çarshisë së Vjetër të Shkupit në ngjyrë oker. Në vetë stemën me vijë të bardha të trasha është paraqitur siluetë e apstrakuar e Çarshisë së Vjetër të Shkupit.

Stema e reflekton traditën, trashëgiminë por edhe transformimin e vazhdueshëm dhe zhvillimin e komunës. Forma e thjeshtuar dhe figurat e reduktuara e bëjnë simbolin të jetë i lehtë për përdorim. Simboli është i gdhendur në gurrë i cili është i gjeometrizuar dhe në të njëjtën kohë paraqet element të marrë nga trashëgimia kulturore e Komunës. Simboli abstrakt paraqet një siluetë të Çarshisë së Shkupit, por gjithashtu paraqet shtresat e ndryshme historike mbi të cilat qëndron Komuna e Çairit. Radhitja ritmike e formave gjeometrike aludon në lëvizje dhe zhvillim. Paleta e përzgjedhur e ngjyrave asocon në traditë, besim dhe stabilitet.

Neni 3

Treguesi figurativo-grafik i stemës së Komunës së Çairit është pjesë përbërëse e këtij Vendimi.

Neni 4

Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Fletën zyrtare të Komunës së Çairit", ndërsa do të përdoret pas Regjistrimit në Regjistrin e Stemave dhe Flamujve të Komunave në Republikën e Maqedonisë.

Врз основа на член 10 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), и член 8 од Статутот на Општина Чаир („Службен Гласник на Општина Чаир“ бр.10/07) и („Службен Гласник на Град Скопје“ бр.12/05), Советот на Општина Чаир на продолжената 26-та седница одржана на **27.09.1010** год., донесе

О Д Л У К А
За грбот на Општина Чаир

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува грбот на Општина Чаир.

Член 2

Грбот на Општина Чаир претставува целина од неколку симболични значења. Основата е геометризирана калдрма од Старата Скопска Чаршија во окер боја. Во самиот грб со задебелени бели линии е претставена апстрахирана силуета од Старата Скопска Чаршија.

Грбот ја отсликува традицијата, наследството но и постојаната трансформација и развојот на општината. Едноставниот облик и симплифицирани фигури го прават симболот да е лесен за употреблив. Симболот е втиснат во камен кој е геометриски и истовремено претставува одземен елемент од културното наследство на Општината. Апстрактниот симбол претставува една силуета од Скопската Чаршија, но исто така претставува разни историски слоеви врз кои постои Општина Чаир. Ритмичкиот редослед на геометриските облици алудира во движење и развој. Избраната палета од бои асоцира на традиција, доверба и стабилност.

Член 3

Ликовно – графичкиот приказ на грбот на Општина Чаир е составен дел од оваа Одлука.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Чаир“, а ќе се употребува по Уписот во регистарот на грбови и знамиња на Општините во Република Македонија.

04 Tetor 2010 "Fleta zyrtare e Komunës së Çairit" nr.13
04 Октомври 2010 година „Службен гласник на Општина Чаир,, бр.13

Numër/број **07- 1350/7**
Prej/ од **30.09.2010**
Shkup / Скопје

<p>Në bazë të nenit 10 dhe nenit 36 paragrafi 1 pika 15 nga Ligji për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) dhe neni 8 nga Statuti i Komunës së Çairit ("Fleta zyrtare e Komunës së Çairit" nr. 10/07) dhe ("Fleta zyrtare e Qytetit të Shkupit" nr. 12/05), Këshilli i Komunës së Çairit në vazhdimin e mbledhjes së 26-të, e mbajtur me datë 27.09.2010, miratoi</p> <p style="text-align: center;">V E N D I M për flamurin e Komunës së Çairit</p> <p style="text-align: center;">Neni 1 Me këtë Vendim përcaktohet flamuri i Komunës së Çairit.</p> <p style="text-align: center;">Neni 2 Flamuri i Komunës së Çairit është i bardhë. Raporti i gjerësisë dhe i gjatësisë së flamurit është 5:8. Në pjesën e poshtme të flamurit nga njëri skaj deri te tjetri shtrihet hark me ngjyrë oker i cili në pikën më të lart përfshinë 1/5 e gjerësisë së falurit. Mbi harkun është e vendosur stema e Komunës me dimensione 2/8 nga gjatësia e flamurit dhe 2/5 nga gjerësia e flamurit. Forma e harkut paraqet një detal nga kalldërma e Çarshisë dhe njëkohësisht e reflekton karakterin e hapur të Komunës.</p> <p style="text-align: center;">Neni 3 Treguesi figurativo-grafik i flamurit të Komunës së Çairit është pjesë përbërëse e këtij Vendimi.</p> <p style="text-align: center;">Neni 4 Ky Vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Fletën zyrtare të Komunës së Çairit", ndërsa do të përdoret pas Regjistrimit në Regjistrin e Stemave dhe Flamujve të Komunave në Republikën e Maqedonisë.</p>	<p>Врз основа на член 10 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), и член 8 од Статутот на Општина Чаир („Службен Гласник на Општина Чаир“ бр.10/07) и („Службен Гласник на Град Скопје“ бр.12/05), Советот на Општина Чаир на продолжената 26-та седница одржана на 27.09.2010 год. донесе</p> <p style="text-align: center;">О Д Л У К А За знамето на Општина Чаир</p> <p style="text-align: center;">Член 1 Со оваа Одлука се утврдува знамето на Општина Чаир.</p> <p style="text-align: center;">Член 2 Знамето на Општина Чаир е во бела боја. Односот на ширината и должината на знамето е 5:8. Во долниот дел на знамето од едниот до другиот крај се протега лак во окер боја кој во највисоката точка зафаќа 1/5 од ширината на знамето. Над лакот е аплициран грбот на Општината со димензии од 2/8 од должината на знамето и 2/5 од ширината на знамето. Обликот на лакот претставува еден детал од Чаршиската калдрма и истовремено го рефлектира отворениот карактер на општината.</p> <p style="text-align: center;">Член 3 Ликовно – графичкиот приказ на знамето на Општина Чаир е составен дел од оваа Одлука.</p> <p style="text-align: center;">Член 4 Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Чаир“, а ќе се употребува по Уписот во регистарот на грбови и знамиња на Општините во Република Македонија.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04 Tetor 2010 "Fleta zyrtare e Komunës së Çairit" nr.13
04 Октомври 2010 година „Службен гласник на Општина Чаир,, бр.13

Numër/број **07- 1350/8**
Prej/ од **30.09.2010**
Shkup / Скопје

Numër/ Број/No 08 –
Prej /од/Birim __ **08.2017** година
Shkup – Скопје - Џскўп

Kryetar i Këshillit
Претседател на Советот
Belediye Meclis Başkanı

M-r Zahir Bekteshi